



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 19 ноември 2003
Скопје

Број 73

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

1581.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратениците:
Борче Петковски и
Јусуф Арифџи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5779/1 Потпретседател
18 ноември 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Лилјана Поповска, с.р.

1582.

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Собранието на Република Македонија се избира
проф. д-р Љупчо Јордановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5780/1 Потпретседател
18 ноември 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Лилјана Поповска, с.р.

1583.

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија, член 20 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За потпретседател на Собранието на Република Македонија се избира
Хисни Шакири, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5781/1 Претседател
18 ноември 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1584.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 040.08 - Агенција за државни службеници, Програма 11 - Администрација, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 100.000,00 денари, потставката 421112 - Водовод и канализација се намалува за 100.000,00 денари, потставката 421114 - Градска рента се намалува за 60.000,00 денари, потставката 423212 - Гуми се зголемува за 200.000,00 денари и потставката 426615 - Осигурување на моторни возила се зголемува за 60.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4837/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1585.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 04001 - Влада на Република Македонија, Програма 13 - Национален безбедносен авторитет на Република Македонија

во НАТО контекст, потставката 420112 - Патувања во земјата-патни расходи се намалува за 50.000,00 денари, потставката 426512 - Студиски патувања се намалува за 100.000,00 денари, потставката 427116 - Промотивно-информативни активности во странство се намалува за 100.000,00 денари, потставката 423112 - Телефон и телефакс се зголемува за 200.000,00 денари, потставката 423211 - Горива и масла се зголемува за 50.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4832/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1586.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 16001 - Министерство за образование и наука, во Програмата 12 - Основно образование, потставката 422114-течни горива се намалува за 5.000.000 денари, а во Програмата 14-Високо образование, потставката 422111- Централно греење се зголемува за 5.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4773/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1587.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 16001 - Министерство за образование и наука, во Програмата 13 - Средно образование, потставката 463212-Купување на информатичка опрема се намалува за 2.000.000 денари, а во Програмата 14-Високо образование, потставката 468112- Реконструкција на опрема се зголемува за 2.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4844/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1588.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПЕТ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА

1. Се огласува именување на тројца заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје и по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола и Тетово.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 17-4840/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1589.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија број 02-11352/3 од 30 октомври 2003 година, со која д-р Рубинчо Зарески е разрешен од должноста директор на Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4750/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1590.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Д-р Замир Дика се разрешува од должноста член на Одборот за акредитација на високото образование.

2. За член на Одборот за акредитација на високото образование се именува д-р Аднан Јашари, професор на Правниот факултет при Југоисточно-европскиот универзитет - Тетово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4886/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1591.

Врз основа на член 84 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИРАЊЕ НА
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За претседател и членови на Советот за развој и финансирање на високото образование се именуваат:

а) за претседател
- д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје,

б) за членови:
- д-р Хамит Алиу, професор на Факултетот за јавна администрација при Југоисточно-европскиот универзитет - Тетово,

- д-р Фатмир Бесими, вицегубернор на Народната банка на Република Македонија,

- д-р Антонија Јосифовска, директор на ЈНУ Економски институт - Скопје,

- д-р Јане Миљовски, професор на Правниот факултет - Скопје,

- д-р Владо Петрушевски, професор на Природно-математичкиот факултет - Скопје,

- д-р Абдурауф Пруси, професор на Технолошко - металуршкиот факултет - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4885/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1592.

Врз основа на член 25 од Законот за научно - истражувачка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕТОТ
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА -
СКОПЈЕ**

1. За претставник во Советот на Јавната научна установа Институт за македонска литература - Скопје се определува д-р Мито Спасовски, професор на Педагошкиот факултет "Св. Климент Охридски" - Скопје.

2. На д-р Људмил Спасов му престанува мандатот - претставник на Советот на овој институт, поради заминување на друга должност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4859/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1593.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦА ДЕТСКА ГРАДИНКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" -
ПРОБИШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка "Гоце Делчев" - Пробиштип се разрешуваат:

- Билјана Адрманова,

- Војче Донеv,

- Митко Мацов,

- Гроздан Петров.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка "Гоце Делчев" - Пробиштип се именуваат:

- Гоце Божинов, дипл. металург,

- Милица Јакимовска, професор по физичка култура,

- Силва Миркова, доктор на медицина - рендгенолог,

- Татјана Сенева, доктор на медицина.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4718/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1594.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Пробиштип се именуваат:

- Тони Геров, дипл. металург,

- Летка Николова, геодет,

- Даниела Петрова, дипл. социјален работник.

Од редот на стручните работници во установата:

- Иванка Брљамова, дипл. социјален работник,

- Ката Стефановска, дипл. социјален работник.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на оваа јавна установа на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4719/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1595.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ" - КАВАДАРЦИ**

1. Ангел Митев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе" - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-8/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1596.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ" - КАВАДАРЦИ**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе" - Кавадарци се именува Александар Малинков, дипл. актер, раководител на Театарот во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4867/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1597.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ" - СТРУГА**

1. Дитка Калајчиевска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Димитрија и Константин Миладиновци" - Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4158/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1598.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ" - СТРУГА**

1. За вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Димитрија и Константин Миладиновци" - Струга се именува Незир Муртиши, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4159/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1599.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА "ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ" - КУМАНОВО**

1. Петар Поп Арсов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Центарот за култура "Трајко Прокопиев" - Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-67/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1600.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА "ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ" - КУМАНОВО**

1. За вршител на должноста директор на Центарот за култура "Трајко Прокопиев" - Куманово се именува Жика Крстевски, дипл. професор по физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4856/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1601.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА "КОЧО РАЦИН"-ТЕТОВО**

1. Елвер Незири се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин"-Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4763/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1602.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА “КОЧО РАЦИН“-ТЕТОВО

1. За вршител на должноста директор на матичната библиотека “Кочо Рацин“-Тетово се именува Фатиме Рушити, дипл. професор по литература.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4892/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1603.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ИЉО АНТЕСКИ-СМОК“-ТЕТОВО

1. Сабедин Али се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Иљо Антески-Смок“-Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4764/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1604.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ИЉО АНТЕСКИ-СМОК“-ТЕТОВО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Иљо Антески-Смок“-Тетово се именува Ејуп Махмути, писател и драматург.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4893/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1605.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “АСНОМ“-ГОСТИВАР

1. Јованка Ставревска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “АСНОМ“-Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4857/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1606.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “АСНОМ“-ГОСТИВАР

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “АСНОМ“-Гостивар се именува Стојче Нешкоски, вработен во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4894/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1607.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ МУГРИ“- КОЧАНИ

1. Благој Пенев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Бели Мугри“ – Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4552/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1608.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ МУГРИ“- КОЧАНИ

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Бели Мугри“ – Кочани се именува Горѓи Тодоров, дипл. професор по историја, вработен во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4891/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1609.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ – БЕРОВО

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово се разрешуваат:

- а) претседателот
- Виолета Козовска,
- б) членовите:
- Валентина Андоновска,
- Татјана Рунтевска,
- Јаворка Гердовска,
- Блажо Пехчевски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово се именуваат:

- а) за претседател
 - Звонко Миовски, раководител на Електродистрибуција – Подружница – Берово,
 - б) за членови:
 - Славица Черговска, дипл. педагог,
 - Александар Попѓорѓиев.
- Од редот на вработените:
- Миријанка Настевска, библиотекар,
 - Глигор Мамучевски, кустос.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4765/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1610.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МУЗЕЈОТ НА МАКЕДОНИЈА – АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ – СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на Македонија – Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје се разрешуваат:

- а) претседателот
- д-р Фаница Велјановска,
- б) членовите
- Захаринка Бачава,
- Јован Кондијанов,
- м-р Елизабета Конеска,
- Бобан Хусеиновски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на Македонија – Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје се именуваат:

- а) за претседател
 - Горан Николов, кустос-етнолог во Музејот,
 - б) за членови:
 - д-р Драган Георгиев, вработен во ЈНУ Институт за национална историја – Скопје,
 - Лилјана Кепевска, археолог, вработена во Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп,
 - Кокан Грчев, дипл. инж. архитект, вработен во ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.
- Од редот на вработените
- Лилјана Шаламанов Коробар, кустос.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4874/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1611.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ОХРИД

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид се разрешуваат:

- а) претседателот
- Горѓи Хациев,
- б) членовите:
- д-р Михајло Георгиевски,
- Драгиша Здравковски,
- Мирка Илоска,
- Јорданка Матовска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид се именуваат:

- а) за претседател
- Владо Маленко, дипл. археолог,
- б) за членови:
- Орхидеја Јовановска, дипл. правник,
- Мила Шурбановска, дипл. археолог, вработен во Музејот на Македонија – Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје.

Од редот на вработените:

- Ленче Мојсова, дипл. историчар на уметноста,
- Наде Новаковска, славистичар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4473/2
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1612.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот за одбрана, донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОКУП НА СТАЖ

1. Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за докуп на стаж на воен старешина и цивилно лице на служба во Армијата на Република Македонија (во

натамошниот текст: Армијата) заради стекнување право на старосна пензија со пензиски стаж од 40 години (маж), односно 35 години (жена), без оглед на возраста, во преодниот период од влегување во сила на Законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија, односно од 13 ноември 2003 година до 31 декември 2007 година.

2. На воен старешина и цивилно лице на служба во Армијата на кое според персоналната евиденција во Министерството за одбрана му е утврдено дека до 31 декември 2007 година ги исполнува условите за стекнување право на старосна пензија со пензиски стаж од 40 години (маж), односно 35 години (жена), без оглед на возраста, со докуп на стаж најмногу до пет години, му се донесува решение за престанок на работниот однос заради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението од став 1 на оваа точка се донесува кога лицето ги исполнува условите за стекнување право на старосна пензија со докуп на стаж.

3. По истекот на рокот за жалба против решението од точка 2 на ова упатство, односно по добивањето на одлуката од второстепената комисија на Владата на Република Македонија со која е одлучено по изјавената жалба, се потврдува конечност на решението.

Конечноста на решението се потврдува на задната страна на решението со потпис на началникот на Г-1 во Генералштабот на Армијата.

4. Пресметувањето на средствата за докуп на стаж ќе се врши врз основа на платата на воениот старешина, односно цивилното лице на кое му се докупува стажот, исплатена во последниот месец пред остварување на правото на пензија, која се претвора во бруто месечна плата на која се пресметува придонесот за пензиското и инвалидското осигурување. Пресметаниот месечен износ на придонесот се множи со времето на докупот на стаж искажано во месеци и денови и се уплатува на сметката на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

5. Примерок од конечното решение, пресметката на средствата за докуп на стаж и доказот за извршената уплата се доставува до Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија заради донесување на решение за старосна пензија.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6642/1 Министер за одбрана,
12 ноември 2003 година д-р **Владо Бучковски**, с.р.
Скопје

1613.

Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 12.11.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за работа со долгорочни хартии од вредност на Одделот за работа со хартии од вредност на Охридска Банка АД Охрид, со седиште во Експозитурата во Скопје на ул. „Народен фронт“ бр. 19.

2. Одделот за работа со хартии од вредност на Охридска банка АД Охрид - Експозитура Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;
- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност и
- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1190/3 Комисија за хартии од вредност
12 ноември 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1614.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Добрево - општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Добрево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7030/1 Директор,
11 ноември 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

1615.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Челевец - општина Демир Капија.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Челевец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7031/1 Директор,
11 ноември 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

1616.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Пештерница - Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пештерница, воспоставен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7032/1
11 ноември 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1617.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот на премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Липа – Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Липа, воспоставен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7033/1
11 ноември 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1618.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 ноември 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Решението бр. 10-2858/1 од 3 октомври 2002 година на министерот за образование и наука за донесување наставна програма во основното образование по веронаука за III одделение како факултативен предмет.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Томислав Марох од Битола, со решение У. бр. 42/2003 од 17 септември 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот, Законот за основното образование и Законот за организација и работа на органите на државната управа.

4. Судот од содржината на уводот на оспореното решение, на седницата утврди дека истото е донесено од страна на министерот за образование и наука, врз основа на членот 28 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2002-пречистен текст) и член 49 став 1 и 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), а на предлог на Советот за оцену-

вање наставни програми. Всушност, овластувањето произлегува од членот 26 став 1 од интегралниот текст на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999 и 29/2002).

Оспореното решение за донесување наставна програма во основното образование по веронаука за III одделение како факултативен предмет е со број 10-2858/1 од 3 октомври 2002 година.

Со решението се донесува Наставна програма по веронаука за III одделение како факултативен предмет, се определува дека оваа наставна програма е составен дел на решението и дека истото влегува во сила со денот на донесувањето.

Во образложението на решението стои дека во членот 28 од Законот за основното образование е предвидено надлежниот министер да донесе програма за основните училишта на предлог на Советот при Педагошката служба, врз основа на која одредба од Законот се донесува оспореното решение.

5. Членот 16 став 1 од Уставот ги гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Како посебен случај на слободата на уверувањето и совеста, во членот 19 став 1 и 2 од Уставот се гарантираат слободата на вероисповеста и слободата на јавно, поединечно или во заедница со други, изразување на верата.

Со Амандманот VII точка 1 ставот 3 на членот 19 од Уставот се заменува со нова содржина и според него Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско - Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон. Со Амандманот VII точка 2 ставот 4 на членот 19 од Уставот се заменува и во него е определено дека, Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верски училишта и на социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон.

Согласно член 13 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999 и 29/2002), во основното училиште се забранува политичко и верско организирање и дејствување.

Согласно член 26 став 1 од Законот, наставните планови и програми ги подготвува Бирото за развој на образованието, а по предлог на Педагошката служба ги донесува министерот.

Во членот 49 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), се определени надлежностите на министерот, меѓу кои спаѓаат и организирање и обезбедување законито и ефикасно вршење на работите и задачите и донесување на прописи и други акти за кои е овластен со закон.

Според содржината на членот 55 став 1 од Законот, министерот донесува правилници, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и другите прописи, кога за тоа е овластен со закон.

Според членот 56 став 4 од Законот со план и програма се утврдуваат и се разработуваат одделни прашања за извршување на законите и другите прописи за кои е потребно утврдување на рокови и динамика на нивно извршување.

Во членот 57 став 1 од Законот е определено дека во управната постапка и во одлучувањето по одделни прашања, како и во други случаи предвидени со закон и друг пропис, министерот донесува решенија.

6. Тргувајќи од уставната гаранција за слободата на верското уверување, слободата на вероисповеста, како и од принципот за одвоеност на државата од верските заедници и религиозни групи, произлегува дека ниту државата, ниту нејзините органи со свои акти и дејствија не можат во рамките на институциите или надвор од нив на граѓаните на Република Македонија да им наметнуваат верско дејствување во било каков вид и форма. Државата и нејзините органи во своето делување без исклучок мораат да задржат неутралност, а со цел граѓанинот слободно да може да се определи дали ќе прифати или нема да прифати одредена вера, дали ќе ја исповеда или нема да ја исповеда, дали ќе учествува или нема да учествува во верски обреди. Тука би припаднала и слободата на определувањето дали граѓанинот ќе ги изучува светите книги на религиозната група на која и припаѓа, како и на други религиозни групи. Сите наведени делувања во правец на верско определување или само запознавање со религијата на било која религиозна група преку изучување на верските книги, според изнесените уставен концепт, граѓанинот има можност да ги реализира во рамките на верските заедници и религиозни групи и надвор од нив, според амандманот VII точка 2, но не и во рамките на државните органи или државните училишта како јавни институции.

При анализата на содржината на членот 13 од Законот за основното образование, пред Судот се постави прашањето дали донесување наставна програма во основното образование по веронаука за III одделение како факултативен предмет и спроведувањето на оваа програма, претставува верско дејствување што е спротивно на оваа законска одредба.

Имено, верската настава, според програмите е предвидена како континуиран процес во текот на целата учебна година, што според Судот претставува верско дејствување и тоа врз основа на акт на државен орган – министерот за образование и наука.

Оттука, според мислењето на Судот, оспореното решение не е во согласност со членот 16 став 1, членот 19 став 1, 2 и амандманот VII од Уставот, како и со членот 13 од Законот за основното образование, кој изрично забранува верско дејствување во основните училишта.

7. Од анализата на оспореното решение од аспект на овластувањето на министерот за донесување на ваков акт и формата преку која се воведува веронаука за III одделение како факултативен предмет, Судот исто така утврди дека овластувањето на министерот за образование и наука да донесе Наставна програма, произлегува од членот 26 став 1 од Законот за основното образование и членот 56 став 4 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

Според тоа, за воведување на настава од било која област во образовниот процес, министерот донесува Програма, но не донесува решение за донесување на Програма, како што е направено во конкретниот случај. Министерот донесува решение, според членот 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, кога одлучува по одделни прашања предвидени со закон и друг пропис. Законот за основното образование ниту во една своја одредба не предвидел наставната програма да се воведува преку донесување на решение, а донесувањето на програма и донесувањето на решение се сосема различни по вид на овластувања, според членот 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

Оттука, според Судот, оспореното решение не е во согласност и со членот 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

8. Од изнесените причини, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 42/2003

5 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

СПОГОДБИ

35.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работни односи, Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство, занаетчиството и претпријатијата за професионално оспособување и вработување на инвалиди на Македонија и Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија, на 06.11.2003 година, склучија

СПОГОДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Потписниците на Колективниот договор за угостителство и туризам на Република Македонија, склучен на 15.08.1994 година, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 43/94, се согласија неговата важност да продолжи за период од две години, сметано од 15.08.1996 година, од 15.08.1998 година, 15.08.2001 година и од 15.08.2003 година.

Доколку во рок од три месеци пред истекот на важноста на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за продолжување на овој колективен договор, согласно претходниот став, ќе се смета дека спогодбата е склучена на неопределено време.

2. Комисијата за следење на примената на овој колективен договор да предложи изменување и дополнување на Колективниот договор за угостителство и туризам на Република Македонија, согласно измените и дополнувањата на Законот за работни односи и потребите од новонастанатите односи и услови во стопанисувањето.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа, надлежен за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Синдикат на работниците од
угостителството, туризмот,
комунално стопанство, занает-
чиство и претпријатија за про-
фесионално оспособување и
вработување на инвалиди
на Македонија

Претседател,
Зоран Георгиевски, с.р.

Здружение
на угостителството и туризмот
В.д. претседател,
Димитрија Стефаноски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје-II Скопје, како првостепен парничен суд и тоа судијата Зора Тренивска, како претседател на советот, постапувајќи по тужба на тужителката Умерзат Каили од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 87-Д, против тужениот Вебуш Каили од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за измена на одлука за доверување на деца, вон рочиште за главна расправа, на ден 13.11.2003 година, во постапка по предметот на

тужениот Вебуш Каили од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, со решение на МЦСР бр. 3020-506 од 05.08.2003 година, му е поставен посебен старател адвокат Шпенд Деваја од Скопје, ДЦ "Мавровка" ламела Ц, кат 2, канцеларија 12/7.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во текот на постапката и ќе ги штити неговите интереси до правосилно завршување на постапката, односно се додека тужениот или негов полномошник не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, IV П. бр. 1119/03. (30754)

Пред овој суд во тек е постапка за расправање на оставина на умрениот Османи Изер кој починал на 26.02.1991 година во Скопје. Како законски наследници согласно доставената смртвница од 04.05.1995 година се наведени неговиот син Османи Исмет, синовите Османи Емин, Османи Малиќ, ќерките Хамза Саиде и Османи Ремзије, и внуците од починатиот му син Мустафа, Османи Неверџан, Арбен, Зенељ и Бедрија како и внуците од починатиот му син Рамадан Меџиде Нехад и Бајрам.

Се повикуваат лицата Османи Неверџан, Османи Арбен, Османи Зенељ и Османи Бедрија како внуци на умрениот Османи Изер преку умрениот му син Мустафа Османи кои се наоѓаат во Германија со непознато место на живеење и престојување, како и внуците Османи Меџиде, Османи Нехад и Османи Бајрам исто така внуци преку умрениот му син Рамадан, а за кои е наведено дека се во странство со непознато место на живеење и престојување, да се јават во судот во рок од една година од објавувањето на овој оглас или да ја достават својата точна адреса на живеење и престојување за да се продолжи постапката за расправање на оставината. Во спротивно, по истекот од една година на овие лица судот по службен пат ќе им постави привремен старател преку органот за старателство за овој случај.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О. бр. 513/95. (30574)

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд и тоа судијата Зора Трневска, како претседател на советот, постапувајќи по тужба за развод на брак на тужителот Александар Салваторе Траина од Лесмо, Република Италија, против Емине Расим од Скопје, сега со непозната адреса на живеење и други.

За посебен старател на лицето Емине Расим од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, е поставен адвокатот Љубиша Димитров од Скопје, ул. "Адвокатска".

Посебниот старател ќе ја застапува тужената пред Основниот суд Скопје II - Скопје во постапката по предметот П. бр. 1611/03 и ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката до нејзино правосилно окончување или се додека тужената, односно нејзин полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV.П. бр. 1611/03. (29962)

Пред овој суд се води постапка за регрес, по тужба на тужителот АД за осигурување ВАРДАР Скопје, против тужениот Алил Насер. На одржаната расправа полномошникот на тужителот изјави дека адресата на тужениот е непозната и истиот не е евидентиран во МВР ГУВР - Скопје, за неговото место на живеење.

Се повикува тужениот Алил Насер кој што е со непозната адреса и живеалиште во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот, да се јави во судот или со писмен поднесок да го извести за местото на неговото живеење. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник, адвокатот Маруша Митровска од Скопје, која ќе ги штити неговите интереси во постапката до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П. бр. 1410/03 (30196)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Кенан Еминов од Велес, против тужената Мамудија Еминова, сега со непознато место на живеење во Италија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Мамудија Еминова сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или одреди свој полномошник-застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси и права се до завршувањето на постапката пред судот. Во спротивно, судот за времен застапник го одредува Зоран Лозаноски Виш соработник - судски советник.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1590/03. (30539)

Пред Основниот суд во Велес, е поведена постапка за расправање на оставината на покојниот Лазар Стојанов, поранешен од Велес.

Оставината на покојниот Лазар Стојанов, поранешен од Велес, се состои од недвижен имот што се води на ИЛ. бр. 9960 за КО Велес, за кој што имот покојниот има составено тестамент, кој што е оставен на чување кај нотарот Славјанка Андреева од Велес.

Ако по истекот на една година од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не се јави наследникот Марјан Стојанов син на покојниот, расправањето на оставината ќе се изврши врз основа на податоците со кои располага судот.

Од Основниот суд во Велес, О. бр. 170/03. (30585)

Основниот суд во Велес по парничниот предмет под П.бр. 1754/03 по тужба на тужителот Шаип Адровиќ од с. Црквино, за утврдување постоење на договорен однос, против тужениот Нухии Весел од с. Црквино, сега со непознато место на живеење и престојување. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Нухии Весел го постави стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Валерија Николова, согласно член 78 став 1 и став 2, точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот Нухии Весел или неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1754/03. (30380)

Пред Основниот суд во Велес во тек е парнична постапка за постоење на договорен однос, по тужба на тужителот Топаловски Мустафа од с. Мелница, против тужениот Хамзегинј Ариф од с. Мелница, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Хамзегинј Ариф во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ", да се јави во судот или преку полномошник. Во спротивно, се известува дека неговите интереси во постапката, до нејзиното правосилно завршување ќе ги застапува привремениот застапник Гајдова Габриела, стручен соработник во Основниот суд во Велес.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1706/03. (30433)

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. бр. 1728/2003 за развод на брак, по предлог на тужителката Далиборка Златева од Велес, против тужениот Златко Златев со непознато место на живеење и престојување, за привремен застапник на тужениот Златко Златев го постави стручниот соработник во Основниот суд во Велес Биљана Јачева, согласно член 78, став 2, точка 5 од ЗПП. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1728/2003.

(30061)

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. бр. 1238/02, по предлог за развод на брак на тужителката Шерицаде Халиловска од с. Бузалково, против тужениот Демир Халиловски со непознато место на живеење и престојување. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Демир Халиловски, е поставен стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Биљана Јачева согласно член 78, став 2, точка 5, од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1238/02. (29987)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца, е поднесена тужба за развод на брак од тужителот Винко Јакович од Винаца, ул. "Ванчо Прке" бр. 84, против тужената Марица Јаковича родена Алексова од Винаца, ул. "4-та Македонска бригада" бр. 92, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужената е недостапна, во интерес на постапката полномошникот на тужителот предложи на судот да се постави привремен застапник на тужената. Судот го прифати предлогот на полномошникот на тужителот и за привремен застапник на тужената ја постави Катерина Цоневска - стручен соработник во Основниот суд во Винаца, која ќе ги штити интересите и правата на тужената до правосилното завршување на постапката по предметот.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 489/03. (30059)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Фазли род. Рамадани Насрије од с. Падалиште, по основ развод на брак, против тужениот Фазли Акиќ Мухамед од с. Трново. Вредност на спорот неопределена.

На тужениот Фазли Акиќ Мухамед од с. Трново-Гостиварско, а денес со непозната адреса на престојување и живеалиште во странство, му се поставува привремен застапник-адвокат Светлана Славковска од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 691/03.

(30587)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Зејнили Ибраим од с. Скудриње, по основ смеќавање во владение со предлог за издавање на времена мерка, против тужениот Рамаданоски Ракип и Рамаданоски Мустафа од с. Скудриње. Вредност на спорот неопределен.

На тужениот Рамаданоски Мустафа од с. Скудриње, а денес со непозната адреса на живеење и престој во странство, му се поставува привремен застапник адвокат Амир Абдулаи од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 746/03.

(30588)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Алији Нешат од Гостивар, по основ исполнување Договор за купопродажба на недвижен имот, против тужените Усеини Ибраим, Усеини Шеип двајцата од с. Долна Бањица, и тужениот Усеини Шопи од с. Долна Бањица, денес со непозната адреса на живеалиште во странство. Вредност на спорот 250.000,00 денари.

На тужениот Усеини Шукри од с. Долна Бањица, а денес со непозната адреса и престој во странство му се поставува за привремен застапник адвокатот Светлана Слаковска од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 717/03.

(30589)

По барање на полномошникот на предлагачот, а бидејќи второ противникот не се наоѓа во Гостивар, односно нема точна адреса на место на живеење и престојување предложи да на истиот му се постави привремен застапник.

Судот постапувајќи по предлогот на полномошникот бара се објави следниот оглас.

Се поставува привремен застапник на лицето Николиќ Аница, а во врска со постапката што се води во ВПП.бр. 1/2003 год., по предлог на Николоски Стојан од Битола против Николоски Благоја од Гостивар и Николиќ Аница, а за делба на заеднички имот.

Согласно законот на Николиќ Аница и се поставува привремен застапник адвокат Амир Абдулаи од Гостивар кој ќе ги застапува интересите на второ противникот.

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП.бр. 1/2003.

(30590)

Пред овој суд по предлогот на предлагачот Имери Узеир од с. Чеграње - Гостиварско, поднесено преку неговиот полномошник Петрески Арсе адвокат од Скопје, е заведен предметот Р.бр. 115/03 за прогласување на исчезнато лице за умрено Раифа Такиќ од Р. Босна и Херцеговина, родена на 3.10.1929 година во с. Орај-Лопаре.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Таифа Такиќ во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Основниот суд во Гостивар исто така ги повикува сите оние лица кои знаат нешто за животот на лицето Раифа Такиќ, тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во овој суд.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла при овој суд, истото ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 115/03.

(30591)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци, се води постапка за развод на брак по тужба на тужителот Крстев Добре од Кавадарци, ул. "Пролетерска" бр. 2, против тужената Порше Симоне Крстева од Дрезден Германија, а сега со престој во странство со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужената се назначува адвокатот Родна Цуцулова од Кавадарци, која ќе ја застапува тужената во постапката пред Основниот суд во Кавадарци под П. бр. 520/03 се додека тужената или

нејзин полномошник не се појават пред судот, а воедно се повикува тужената во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се појави во Основниот суд во Кавадарци или да овласти свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 520/03.
(30060)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во извршниот предмет И. бр. 1540/98, за спроведување на извршување против хипотекарниот должник Фазлиов Амет од Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 76, се определува трета продажба со усно јавно наддавање на недвижниот имот сопственост на должникот Фазлиов Амет од Кавадарци, и тоа: кука во Кавадарци, на ул. "Страшо Пинџур" бр. 76, со КП 15470, КО Кавадарци, во вкупна површина од 260 м² од кои приземје во површина од 80 м², мансарда со површина од 79 м², ходник со скали во површина од 8 м², и деловен простор во склоп на кука во површина од 11 м².

Рочиштето за продажба ќе се одржи на ден 10.12.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд Кавадарци, соба бр. 26.

Целокупната вредност на недвижниот имот, изнесува 4.210.280,00 денари, со тоа што недвижноста може да се предаде и под утврдената вредност, но не помалку од 2/3 од истата.

На јавното наддавање може да учествуваат физички и правни лица државјани на РМ, кои ќе положат гаранција во благајната на Основниот суд во Кавадарци, и тоа 1/10 од утврдената вредност, 3 дена пред одржувањето на лицитацијата. Најповолен купувач на недвижноста, потребно е да постапи согласно одредбите од ЗИП, со тоа што постигнатата цена да ја уплати во рок од 15 дена од денот на заклучувањето на јавното наддавање. Во спротивно, продажбата ќе биде прогласена за неуспешна, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за продажбата.

Од Основниот суд во Кавадарци, И. бр. 1540/98.
(30576)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево се води спор за физичка делба, по предлог на предлагачот Јован Јовески од Кичево против противникот Иванчо Јовески од Кичево, моментално во градот Камбера, Австралија, со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

За привремен застапник на противникот Иванчо Јовески, по предметот на овој суд ВПП. бр. 168/03 се назначува Јелисав Трајкоска Илиевска, адвокат од Кичево.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник во оваа постапка се до појавувањето на противникот или на негов полномошник пред овој суд.

Од Основниот суд во Кичево, ВПП. бр. 168/03.
(30444)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Ениз Азирев од Кочани, ул. "Славчо Стојменов" бр. 69, против тужената Дејлан Азирова родена Кадриова од Кочани, сега на привремена работа и престој во Фриедберг-СР. Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Дејлан Азирова од Кочани, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори ќе и биде поставен привремен застапник Сузана Спасова - соработник во Основниот суд во Кочани, дипломиран правник со положен правосуден испит, која ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 796/03. (30586)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Берт Ебиби од Куманово, ул. "Васил Главинов" бр. 6, против тужената Шкодрене Ебиби со непозната адреса на живеење во странство.

Бидејќи тужената Шкодрене Ебиби е со непознато престојувалиште судот и поставува привремен застапник и тоа Уљбер Дестани, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 2155/03.
(30062)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на сопственост, по тужба на тужителот Саити Јетиш од Куманово, против тужениот Акифи Веби Амди од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужениот се назначува Лидија Велиновска, адвокат од Куманово која ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2041/2003.
(30404)

Пред овој суд е поведена вонпарична постапка по предлог на предлагачка Радмила Ташевска од Куманово за утврдување на смртта на Миле Ефремов Петковски бивш од Куманово.

Се повикува Миле Ефремов Петковски роден 28.11.1882 година во Куманово да се јави или други лица што знаат за неговиот живот во Основниот суд во Куманово, сала 8/2 во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, а во спротивно Миле Ефремов Петковски ќе се прогласи за умрен.

Од Основниот суд во Куманово, VI. Р.бр. 227/2003.
(30668)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка по тужбата на Марина Димитрова од Гевгелија, за развод на брак, против Тодор Димитров од с. Ињево. Вредност на спорот 60.000 денари.

Бидејќи тужениот се наоѓа на работа во странство со непозната адреса, се повикува истиот во рок од 15 дена од денот на објавувањето, да се јави во судот и достави адреса на која може да биде повикан или именува свој застапник за оваа постапка. Доколку во овој рок тужениот не постави свој застапник, неговите права ќе ги штити привремениот застапник Мирјана Ристова стручен соработник во Основниот суд во Радовиш. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот односно Центарот за социјални работи не го извести судот за поставување на старател.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 126/03. (30379)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица постапувајќи по предлогот за извршување, поднесен од страна на доверителот Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, против должникот Костов Никола од Струмица, врз основа на одредбите од член 80 од ЗПП.

За привремен застапник на хипотекарниот должник Костов Никола од Струмица, сега со непозната адреса на живеење, во извршниот предмет И. бр. 851/95 што се води при Основниот суд во Струмица се назначува Абрашева Лорета, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на должникот се до неговото појавување или испраќање на свој полномошник пред Основниот суд во Струмица и тоа со сите права согласно член 79 од ЗПП.

Се повикува должникот Костов Никола од Струмица да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 851/95.
(30442)

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка за долг, по тужба на тужителот Надица Кацунова од Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 63, против тужените Гелева Вера од Струмица, ул. "Ленинова" бр. 54 и Таневски Маријан од Скопје, со непозната адреса и место на престојување. Вредност на спорот 135.000,00 денари.

На повеќе вратени доставки од тужениот Таневски Маријан наведено е дека истиот е иселен од посочената адреса и не се знае каде е неговото престојувалиште. Се повикува тужениот Таневски Маријан во рок од 15 дена, од огласувањето да се јави во Основниот суд во Струмица и да достави точна адреса или да назначи свој полномошник за водење и довршување на постапката. Во спротивно, на истиот судот ќе му се одреди, времен застапник за водење на спорот, до правосилното завршување.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 483/02 (30198)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот АД за осигурување „ВАРДАР“ Скопје, против тужениот Стефановски Стево од Тетово, а сега со непозната адреса.

Се повикува Стефановски Стево од Тетово, а сега со непозната адреса, да се јави пред Основниот суд во Тетово, во постапката по тужба на тужителот АД за осигурување „ВАРДАР“ – Скопје, за регресен долг заведен под П.бр. 577/03, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас, во спротивно на именуваниот ќе му биде поставен времен старател кој ќе го застапува во текот на постапката па се до окончувањето на постапката со сите права и обврски на странката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 577/03. (30592)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужба на тужителот Драче Ристовски од Тетово, против тужените Ристовска Магда и Ристовски Александар, двајцата од Тетово.

Бидејќи тужените Ристовска Магда и Ристовски Александар од Тетово се со непозната адреса, за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена да се јави во судот или да одредат свој полномошник, а по протекот на овој рок на истите ќе му биде поставен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1186/2003.
(30436)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Јосиф Младеновски од с. Рогачево, а по предлог на предлагачот Стојан Младеновски од с. Рогачево.

Се повикува лицето Јосиф Младеновски од с. Рогачево, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Јосиф Младеновски ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 846/2003.
(30438)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужба на тужителот Радослав Сарцовски од Тетово, против тужениот Симовски Трпко од Тетово, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикува Симовски Трпко од Тетово, да се јави пред Основниот суд во Тетово во постапката заведена под П. бр. 1187/03, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува во текот на постапката се до окончувањето на постапката со сите права и обврски на странката.

Од Основниот суд во Тетово. (30440)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за огласување на наследник, Хирие Бејтули од с. Одри, а по предлог на предлагачот Цеваир Бејтули од с. Јажинце.

Се повикува лицето Хирие Бејтули од с. Одри, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Хирие Бејтули ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02. (30477)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за огласување на наследник, Хатице Илџи од с. Одри, а по предлог на предлагачот Цеваир Бејтули од с. Јажинце.

Се повикува лицето Хатице Илџи од с. Одри, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Хатице Илџи ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02. (30449)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за огласување на наследник, Муамер Бејтули од с. Јажинце, а по предлог на предлагачот Цеваир Бејтули од с. Јажинце.

Се повикува лицето Муамер Бејтули од с. Јажинце, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Муамер Бејтули ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02. (30451)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за огласување на наследник, Неџмедин Бејтули од с. Јажинце, а по предлог на предлагачот Цеваир Бејтули од с. Јажинце.

Се повикува лицето Неџмедин Бејтули од с. Јажинце, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Неџмедин Бејтули ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02. (30455)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак, по тужба на тужителот Бејтула Зибери од с. Стримница - Тетовско, против Хеике Соботта од Харсум - Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужените во рок од 15 дена, по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да достави своја точна адреса или овласти полномошник, кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово, ќе и определи привремен старател кој ќе ја застапува во постапката до нејзино правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 863/03 (30201)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост по основ на одржувачка, по тужба на тужителот Усеин Абас Насир од с. Отушиште, против тужените Стојковска Драгица, Стојковски Златко, Стојковска Гордана и други од с. Теарце, сега со непозната адреса во Америка.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавување на огласот во "Службен весник на РМ", да се јават во Основниот суд во Тетово, или да овластат свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа -Тетово ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 899/03 (30203)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3916/2003 од 13.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02012527-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на ЦЕПТЕР МАК друштво за трговија ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ АГ друштво со ограничена одговорност, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 28, Скопје.

Запишување на податоци за: разрешување на управител, Злате Пунтевски и именување на нов управител, Тодоровиќ Властимир.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3916/2003. (30422)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 318/2003 од 30.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-176-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со закон, на Средношколскиот дом ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ Велес, ул. „Маркова“ бр. 3.

Назив: Државен ученички дом „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“ Велес.

Седиште: ул. „Маркова“ бр. 3.

Основач: Народен одбор на Титовелешка околија.

Дејност: 85.31/1.

Директор: Василев Костадин.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 318/2003. (29860)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 1417/03 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 010164087-8-03-000 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги ШИПСКИН ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 111.

Се врши промена на име на фирма од Друштво за производство, трговија и услуги ШИПСКИН ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 111.

Во наредниот период друштвото ќе работи со фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ШИПСКИН ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 111.

Како содружник пристапува лицето Нада Петковска од Австралија, 8 Броџинг Црес Авондале Илчигхи.

Вкупниот удел што се преотстапува на новиот содружник изнесува: 77.000,00 денари или 1.250 ЕУР во денарска противвредност, или 50% од вкупната главнина на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1417/2003. (28168)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 202/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1640 се запишува Здружение на граѓани за унапредување и развој на деловните активности ДЦЦ, со седиште во Скопје, на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 13.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање релевантна структура, механизми и практики, лобирање пред локалните, националните и меѓународните авторитети во процесот на донесување на одлуки во врска со економскиот развој на Македонија, откривање на полиња на македонско-холандска соработка, одржување на економските односи помеѓу овие земји, преку семинари, работилници, разни кампањи за запознавање со јавноста.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29842)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 203/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1639 се запишува Гештат Здружение на Македонија КОНТАКТ, со скратено име ГЗМ, со седиште во Скопје, на ул. "16 Македонска бригада" бр. 2А-2/15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на членовите на здружението со ангажирање на стручњаци за промена на методите и принципите на Гештат терапијата, организирање на трибини и предавање со учество на домашни и странски предавачи како и работење на изградување на односот помеѓу гештат терапевтите и нивните клиенти.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29843)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 176/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1641 се запишува Здружение на граѓани од областа на образование, наука и култура "ДЕТСКА НАСМЕВКА" со скратено име "ДЕТСКА НАСМЕВКА" со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бр. 99.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на квалитетот на животот на децата од сите етнички групи во Република Македонија, на деца со посебни потреби, хронични болести, деца без родители, како и зголемување на степенот на довербата помеѓу етничките и конфесионалните групи особено меѓу децата и младината како предуслов за заедничка иднина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29844)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 192/03 од 28.10.2003 година, под Рег. број 1638 се запишува Македонски комитет за осветление МКО, со скратено име МКО, со седиште во Скопје, на Електротехнички факултет, Карпош 2, бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на следење на развој на науката и практиката во областа на светлотехниката, поттикнување и зајакнување на размената на професионални, инженерски, научни знаења и информации од областа на светлотехниката.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29845)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег. бр. 6/2003 од 31.10.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани под име Центар за демократска иницијатива "Визија" - Кавадарци.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Илинденска" бр. 115-1/10.

Основни цели и задачи на здружението се: зајакнување на демократските институции во земјата преку промоција на граѓанското општество и заштита на основните човекови права преку локални иницијативи, заштита на женските права како и човековите права, како и унапредување и промоција на родовите иницијативи во малите локални средини и заедницата, активирање на локалните човекови ресурси и на младите луѓе во заедницата преку иницирање на позитивни демократски акции за нивно ангажирање и мотивирање, развивање и градење на еколошка свест и култура во локалната заедница и поттикнување на позитивни еколошки иницијативи во Тиквешката околина и во земјата, популаризација, поддршка и хуманитарни активности и директни акции насочени кон маргинализираните општествени групи, градење на мостови на мултиетничка толеранција и разбирање, годишни извештаи во печатените и електронските изданија.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30063)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1645 се запишува здружението на граѓани Асоцијација ДО-РЕ-МИ, со скратено име АЛ, со седиште на ул. „Думајска“ бр. 15 б.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на вклучување на граѓаните од регионот преку различни облици на активности кои ќе овозможат размислување и дејствување во согласност со современите научни, културни и демократски достигнувања, соработка помеѓу граѓаните од различна национална припадност како и придонес во унапредувањето, осовременувањето и развојот на воспитно-образовната дејност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30086)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1644 се запишува здружението на граѓани Кошаркарски клуб „ДРАЧЕВО“ – Скопје, со седиште на ул. „Мечкин Камен“ бр. 19.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, координирање и усовршување на програмските активности во областа на кошарката, учество на домашни и меѓународни кошаркарски натпревари и манифестации и соработка со спортски сојуз на Македонија, Македонскиот олимписки комитет, Агенција за млади и спорт, Сојуз на спортови на Скопје и на Р. Македонија и со др. спортски организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30087)

Барањето на промена на седиште на здружението на граѓани ЕВРОПСКО ДВИЖЕЊЕ во Република Македонија, од Скопје, со седиште на ул. „Рузвелтова“ бр. 5 а-1/8 се уважува.

Во иднина седиштето на здружението на граѓани Европско движење во Република Македонија, од Скопје, ќе се наоѓа на: ул. „Димитрије Чуповски“ бр. 12.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30089)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1642 се запишува здружението на граѓани „ЕЕСТЕК Локален Комитет – Скопје здружение на студентите по електротехника“, со седиште во Скопје на ул. „Руѓер Бошковиќ“ бб.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30090)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1643 се запишува здружението на граѓани Здружение за козарство на Македонија „КАПРИ“ со скратено име ЗКМ „КАПРИ“, со седиште во Скопје на ул. „Горче Петров“ бб, Трговски центар Горче Петров.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување на развојот на козарството во Р. Македонија, унапредување на сточарството, пружање на стручни совети за одгледување на кози и производство на млеко и млечни производи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30091)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево, се запишува измената на актот за основање на Здружението на граѓани ФК „ПИТУ ГУЛИ“ – Крушево, кој се води под реден број Рег. згф. бр. 11/99 за 1999 година, во однос на лицето овластено за застапување на здружението.

Ново лице овластено за застапување на здружението е Бојациески Кочо од Крушево.

Од Основниот суд во Крушево. (30208)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 204/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 1648 го запиша здружението на граѓани Авто мото клуб Свифт Рејсинг, со скратено име АМК Свифт Рејсинг, со седиште во Скопје, на ул. „Козле“ бр. 124Б.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и унапредување на спортскиот автомобилизам и мотоциклизам, создавање на поволни услови за развој на авто мото спорот, организирање спортски натпревари и соработка со други клубови од други земји.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. бр. 208/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 1647, го запиша здружението на граѓани Форум за едукација и истражување ФЕИ, со седиште во Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 36.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање услови за сестран развој на личноста на младите луѓе и на нивните интереси, спроведување кампања од социјално-едукативен карактер за хендикепирани лица и бездомници за нивна социјализација и интегрирање во општеството, социјализација на поранешни затвореници, законодавно регулирање за специфични прашања за младата популација.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. З. Г. бр. 34/03 од 06.11.2003 година, барањето за промена на седиште и застапник на странската организација Светски Мисии Њујорк-САД, со седиште во Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70, го уважува.

Во регистарот на странки организации под рег. бр. 89 се запишува промена на седиште и застапник на странската организација Светски Мисии Њујорк-САД. Во иднина седиштето на странската организација ќе се наоѓа на ул. „Бетовенова“ бр. 14, а како нов застапник на странската организација се запишува г-дин Роџер Харт, Американски државјанин.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30269)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 3. Г. бр. 42/03 од 11.11.2003 година барањето за промена на име и измена и дополнување на Статутот на Републички Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА, со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42-а, го уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 86 се запишува измена и дополнување на статутот на Републички Центар за помош на лица со ментален хендикеп-ПОРАКА, усвоени на седницата на собранieto од 21.10.2003 година, а во иднина името на горе наведеното здружение на граѓани ќе гласи: Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА, со скратен назив РЦПЛИП-ПОРАКА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30271)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 52/2003 од 06.11.2003 година, изврши упис на промените на седиштето и лицето за застапување и претставување на Здружението на граѓани, именувано како Заедница на Домовите на културата на Република Македонија, на начин што, наместо досегашното седиште во ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ на ул. „Цветко Тонев“ бб во Пробиштип, се запишува новото седиште, сега во Домот на културата „КРСТЕ МИСИРКОВ“ на Плоштадот „Илинден“ бб во Свети Николе, како и промената на овластено лице за застапување и претставување на здружението, на начин што, наместо досегашното овластено лице, односно досегашниот претседател Страшко Милошевски од Пробиштип, се запишува новоизбраниот претседател Методи Манев од Свети Николе.

Од Основниот суд во Прилеп. (30374)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 56/2003 од 07.11.2003 година, изврши упис на промените на овластените лица за застапување и претставување на Здружението на граѓани, именувано како ЕКОЛОШКО ДРУШТВО „ДЕРВЕН“ од Прилеп, на начин што, на место на досегашното лице за застапување и претставување, односно досегашниот претседател Горица Иваноска од Прилеп, со живеалиште на ул. „Илија Игески“ бр. 41-а, се запишува новото лице за застапување и претставување, односно новиот претседател Марјан Мијачески од Прилеп, со живеалиште на ул. „Благоја Николоски“ бр. 28.

Од Основниот суд во Прилеп. (30375)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 20/2003, се запишува здружението на граѓани под име: Авто мото клуб „Супер-спорт“ од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: ги координира и усогласува програмските активности во областа на спортот со Авто мото сојузот на Македонија; самостојно и во соработка со АМСМ ја развива и унапредува спортската култура и спортскиот дух; самостојно и во соработка со АМСМ се грижи за развивање и унапредување на спортскиот автомобилизам и мотоциклизам; учествува со свои членови – натпреварувачи на спортски натпревари што се бодираат за Државниот шампионат на Македонија во автомобилизам и мотоциклизам; учествува со свои членови – натпреварувачи на меѓународни и други спортски натпревари, самостојно или во соработка со Авто мото сојузот на Македонија; ги застапува интересите на членовите кај надлежните државни органи и стопанските организации при донесување на прописи кои се од интерес на членовите; покренување иницијатива за донесување на закони и прописи за унапредување на спортот; ги застапуваат интересите на членовите-спортистите пред АМСМ, и институциите во земјата и надвор од неа, а со цел остварување и заштита на нивните права и интереси за време на спортските натпревари, по одржување на натпре-

варите и во други случаи; ги поттикнува и развива добрите морални спортски обичаи; во соработка со АМСМ се грижи за афирмација на Републиката на меѓународен спортски план; се грижи за спречување на нелегалната конкуренција и монополска положба меѓу спортистите; пружа заштита ги претставува и усогласува посебните, заедничките и општите интереси на спортистите и членовите; се грижи за обезбедување на подготвување на спортските автомобили, моторцикли и картинзи за успешен настап на натпревари организирани во земјата и странство; се грижи за обезбедување на потребните услови за нормална работа на клубот според можностите како што се спортски објекти, општествени простории, стручен кадар, спортска опрема, резервни делови за спортски автомобили, моторцикли и др; собира пријатели на клубот и тоа поедини и спонзори (трговски друштва), а придонес во развојот на спортот и остварување на целите и задачите на клубот; ги развива и проширува самостојно и во соработка со АМСМ пријателските спортски односи и врски со другите АМК и АМД во градот, во Македонија, и пошироко, како и со автомобилските и мотоциклистичките сојузи од другите земји и нивните клубови, врз принципите на нашата надворешна политика, а во рамките на усвоените спогодби за таква соработка; за остварување на своите цели и задачи организира игри на среќа, томбола и други игри со претходно прибавено одобрение од надлежните органи; врши и други работи и задачи кои се од заеднички интерес на членовите на клубот, а се утврдени со Закон или друг акт.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Сатеска“ бр. 2/22, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Николоски Зоран од Охрид, ул. „Сатеска“ бр. 2/22.

Од Основниот суд во Охрид. (30377)

Основниот суд Скопје II – Скопје донесе решение I. Рег. зг. бр. 22/03 од 30.04.2003 година и изврши упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на земјоделска техника на Република Македонија, и го запиша уписот во регистарот за здруженија на граѓани и фондации на здружението под името Здружение за земјоделска техника на Република Македонија, со скратено име ЗЗТМ со седиште во Скопје на бул. „Александар Македонски“ бб (во зградата на земјоделскиот факултет – Скопје), и со дејствување на територијата на Република Македонија.

Основните задачи на здружението се: ја поттикнува, организира и помага научно-истражувачката работа во областа на земјоделската техника, учествува во решавањето на проблемите на современата земјоделска технологија и производство, врз основа на примена на нова техника и рационално користење на постојната, организира размена на искуства и мислења, за значајните прашања од науката и практичната примена на земјоделската техника, разгледува актуелни прашања во образованието и воспитувањето во областа на земјоделската техника и дава соодветни предлози, се грижи за постојано за научно, стручно и наставно усовршување на своите членови и им помага во обработка на нивните позитивни стручни и научни искуства, работи на оспособување, специјализирани кадри од областа на земјоделската техника, го следи современиот развој на техниката и технологијата во светот, и во земјата и укажува на насоките на развој и можности за примена на оптимални техничко-технолошки решенија, создава и развива научни и стручни мислења и ставови за значајните прашања кои се основа и подлога на нормативно уредување и предмет на општественото договарање во областа на земјоделската техника, работи на прибирање на научни и технички информации и новитети и патенти од областа на земјоделската техника, придонесува за заштита на човековата околина, и презема и други активности со кои се постигнува целта поради кое е основано здружението.

Со запишувањето во регистарот здружението за земјоделска техника на Република Македонија Скопје се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа на 30.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (30378)

Пред Основниот суд во Охрид во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишуваат измените и дополненијата на статутот на Спортско риболовно друштво „СВ. АПОСТОЛ ПЕТАР“ – Охрид, запишано со решение Рег. Згф. бр. 9/99 од 14.05.1999 година, така што во иднина ќе работи под име Спортски риболовен клуб „Св. Апостол Петар“ – Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (30593)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 18/2003 се запишува Здружението за заштита и одгледување на гулаби МАЛИ И ТХАТЕ с. Чеграње со седиште во с. Чеграње, а го застапува неговиот претседател Наим Мемеди од с. Чеграње.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување, развој и заштита на гулабите, одржување и усовршување на стандардните одлики на гулабите од македонското поднебје, организирање на спортски натпревари со гулаби и др.

Од Основниот суд во Гостивар. (30594)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 11/03 од 23.10.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани на овој суд го запиша Здружението на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби „НИЕ ИСПОРАЧУВАМЕ НАДЕЖ“ од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. „Маршал Тито“ бб во Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: работа со помош на прашалник за добивање на јасна слика за потребите на постарите лица, организирање на серија тренинг програми и семинари за волонтери за помош на стари и изнемоштени лица, иницијатива при организирање и поддршка на волонтерската работа, иницијатива за создавање на забавни фасилитати, помош и превентива од злоупотреба и насилство врз стари лица и др.

Лице овластено за застапување е Ефросима Диновска, ул. „Илинденска“ бр. ¾ од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (30595)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 60/2003 од 07.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Мрежа на совети на родители БИТОЛА Битола.

Од Основниот суд во Битола. (30680)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 29/2003 од 03.06.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Фудбалски клуб ИЛИНДЕН 2003 – нас. Долно Оризари, Битола.

Од Основниот суд во Битола. (30682)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 59/2003 од 07.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Мрежа на совети на родители БИТОЛА Битола.

Од Основниот суд во Битола. (30680)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 60/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Планинарско спортско-еколошко здружение КОМУНАЛЕЦ-Битола, ул. „16-та“ бб.

Од Основниот суд во Битола. (30684)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 56/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на промена на назив на Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот на Република Македонија – Здружение на инвалиди на трудот Битола и новиот назив е: Здружение на инвалидски пензионери и инвалиди на трудот БИП Битола.

Од Основниот суд во Битола. (30686)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 47/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на промена на лице овластено за застапување на Еколошко здружение БИСТРИЦА Битола.

Му престанува овластувањето на Ташевски Пеце – претседател.

Лице овластено за застапување е Никола Јаневски – претседател.

Од Основниот суд во Битола. (30687)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 50/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: Унија на жените Турчинки САБА – Битола, ул. „Солунска“ бр. 88.

Од Основниот суд во Битола. (30689)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 51/2003 од 03.09.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани за хуманитарна и културна дејност ХУМ-АРТ – Битола, ул. „Абдул Керим Паша“ бр. 5.

Од Основниот суд во Битола. (30690)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 46/2003 од 25.08.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Фудбалски клуб МЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КОЛЕКТИВ – Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 96.

Од Основниот суд во Битола. (30691)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 30/2003 од 27.06.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање здружение на граѓани со име: Здружение на земјоделски производители МОГИЛА од с. Могила.

Од Основниот суд во Битола. (30693)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 32/2003 од 27.06.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: ПИОНЕРСКА РАКОМЕТНА ШКОЛА Битола, ул. „нас. Карпош“ бр. 12-3-47.

Од Основниот суд во Битола. (30694)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 39/2003 од 29.07.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на запишување на Одлуката за собранието на Здружение на ловци ПЕЛАГОНИЈА-ПЕЛИСТЕР Битола за измена на Статутот бр. 196 од 28.06.2003 година.

Од Основниот суд во Битола. (30695)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 52/2003 од 22.09.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: Друштво за планинарски спортови ПЕЛИСТЕР-Битола, ул. „Народни Херои“ бр. 4.

Од Основниот суд во Битола. (30696)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 48/2003 од 10.09.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање на фондација со име Здружение за поддршка на лица со шеќерна болест ГАЛЕГ А-Битола, ул. „Јадранска“ бр. 7/7.

Од Основниот суд во Битола. (30699)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 64/2003 од 31.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани Фудбалска школа ПЕЛИ-СТЕР ЈУНИОР – Битола, ул. „Градски стадион“ бб.

Од Основниот суд во Битола. (30701)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение на трудови инвалиди „ОХРИД“ – Охрид, запишано со решение на Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 6/98 од 04.12.1998, се запишуваат следните измени:

Наместо досегашното седиште на здружението кое е на ул. „Јане Сандански“ бр. 173 во Охрид, се запишува: „седиштето“ на Здружение на трудови инвалиди „ОХРИД“ – Охрид на ул. „Мирче Ацев“ бр. 31.

Се брише лицето овластено за претставување и застапување на здружението Грозданоски Димче од Охрид, а како лице овластено за претставување и застапување на здружението се запишува Крстановски Благоја од Охрид, ул. „Александар Гушо“ бр. 6-а.

Од Основниот суд во Битола. (30705)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 560/03 од 04.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, градежништво и услуги ДЕСА КОМЕРЦ Десанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Драчевска“ бр. 133, с. Драчево, со жиро сметка бр. 300000000178807 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02004287?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29947)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 563/03 од 04.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОМЕДИКУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 32/3-18, Скопје, со жиро сметка бр. 210-0548508801-04, при Тутунска банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 020350887?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29957)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 449/03 од 06.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги МОДУС ДОО Драги Јовески и други Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“

бр. 11/21, со жиро-сметка 40100-601-259741 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 02009738?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30018)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 126/02 од 05.11.2003 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОРПОРАЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и партнер ДОО Скопје, со седиште на ул. „Индустриска зона“ бр. 6б, Скопје, со жиро-сметка бр. 400100-601-63342 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлог за отворање на стечајна постапка на ден 17.12.2003 година во 9,00 часот, во судница 23, спрат 3 - нов дел.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Живко Калков со стан на бул. „Кочо Рацин“ бр. 42, Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот да продолжи со водење на друштвото на должникот се до донесување на одлуката за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти и увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30025)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 519/03 од 27.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија, производство и услуги „САТЈА“ ц.о. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Коста Новак-овиќ“ бр. 22/3-15, жиро-сметка бр. 40100-601-358540 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-58510-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30026)

Со решение Ст. бр. 128/03 од 06.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги „МАГАСТАЛ“ ДОО Радовиш, со жиро сметка 41310-601-1301 која се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки, со Трег. бр. 1163/99, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (30057)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 289/03 од 6.11.2003 година над Друштвото за производство, трговија и услуги Владимир Пандо Тиловски КОРЕКТА увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. „4-ти Јули“ бр. 12, со број на регистарска влошка 01008636?-8-03-000 регистрирано во Основниот суд во Битола, и жиро сметка бр. 500-0000000993-55 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 21.21 – производство на брановидна хартија и картон и амбалажи од хартија и картон.

Стечајната постапка према должникот се отвора не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, Регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (30058)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 816/03 од 05.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговија на мало со облека и обувки КРИСТИЈАН ТП Драган Крсто Станковски Скопје, со седиште на ул. „Јане Сандански“ бб, и жиро сметка број 300000000396960 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02015023?-6-01-000. Истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (30064)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 354/03 од 30.10.2003 година, се поведува претходна постапката на постапката за утврдување на причините за отворање стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ФОТОЦЕНТАР АД увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 6, со жиро сметка бр. 260-0004058976-63 при АД Радобанк Скопје.

За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 25.12.2003 година во 9,00 часот во судница XXIV спрат III нов дел.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување: за привремен стечаен управник се определува лицето Достана Караѓозоска Станковска од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 82-1/14, Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории, за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Да се објави оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла на судот.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (30068)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 543/03 од 06.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Киоск ДАШО ТП Билјана Добре Величкова Скопје, со седиште на ул. „Народни херои“ бб, жиро сметка бр. 200-0000279230-91 и регистарска влошка бр. 02003816?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (30085)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 202/03 од 14.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз „СТАРА ЧАРШИЈА“ Ратка ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „Далматинска“ бр. 27, Битола, запишан во регистарска влошка 01007752 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001608-53 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30191)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 238/03 од 27.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги „ДГС 21“ извоз-увоз Драгољуб и Снежана ДОО Битола, со седиште на ул. „Михајло Андоновски“ бр. 2/24, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01009378 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001389-31 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30193)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 249/03 од 31.10.2003 година, над Трговец поединец за вршење на трговија на мало Наумовска Бранко Оливера „АМ-СТЕФ ШИК“ ТП Ресен, со седиште на ул. „Градски трговски центар“ бр. 51, со број на регистарска влошка 1-18970, регистрирано во Основниот суд во Битола и жиро сметка бр. 200000024822777 при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Ресен, со дејност шифра 070122, трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика.

Стечајната постапка над должникот се отвора, не се спроведува, не се заклучува.

По првосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (30195)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 143/2003 отвори стечајна постапка над должникот Производно, услужна трговска задруга „97 БЛАН“ увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. „Пиринска“ бр. 108, запишан во регистарска влошка бр. 2-422, со решение Срег. бр. 99/97 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија со мешовити стоки, со жиро сметка бр. 300020000188118 при Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, не се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (30197)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 76/03 од 03.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Фабрика за индустриска опрема и резервни делови „ФИОРД“ Акционерско друштво с. Вазарци, жиро сметка бр. 41620-601-12050 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано со решение Трег. бр. 6871/98 од 20.04.1999 година на Основниот суд Скопје I – Скопје.

За стечаен судија се определува Трајана Дуброва, член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Жаклина Николова, дипломиран економист од Кавадарци, ул. „Полошка“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите своите побарувања да ги пријават во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, да ги пријават кај стечајниот управник.

Во пријавите мора да се означат предметите над кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и собрание на доверители (извештајно рочиште) на 15.12.2003 година со почеток во 11,00 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30119)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 96/2003 од 17.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги АВТО-МАЛИ Душан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со жиро сметка бр. 540 0000000243-14 што се води при Тетовска банка АД Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 1033/2001 и регистарска влошка бр. 02040283-8-01-000 од 02.04.2001 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30200)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка на должникот "ДОО ОРАНЖЕРИИ БЛОК А" во стечај-с. Таринци, по одржана седница на собрание на доверители од 10.10.2003 година, објавува дека отворената стечајна постапка над должникот "ДОО ОРАНЖЕРИИ БЛОК А" во стечај-с. Таринци со жиро сметка бр. 200000098145077 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала Штип, со решение на овој суд Ст. бр. 14/01 од 04.12.2001 година се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистрацији на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи заради запишување во јавните книги.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (30204)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над должникот ДОО „ГРАДИНАР“ во стечај-Свети Николе, ги известува доверителите на должникот дека на 28.11.2003 година, во 10,00 часот во просториите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи седница на собрание на доверители заради утврдување на текот на стечајната постапка, а по донесено решение на овој суд за запирање на стечајна постапка од 19.07.2002 година.

Од Основниот суд во Штип. (30206)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 183/2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "ЖАР-БРАН" ПО Прилеп, со седиште на ул. "Тризла" бр. 73- Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-14743 со решение Срег. бр. 4065/94 година на Стопанскиот окружен суд во Битола, со основна дејност, надворешна трговија со прехранбени производи, со жиро сметка бр. 41100-601-28276 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (30207)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 37/99 од 26.09.2003 година, одлучи стечајниот должник ДРВ-НА ИНДУСТРИЈА КОПАЧКА ДОО Кичево, да се ликвидира.

Задолжен е стечајниот управник Тодор Пренцов од Прилеп, да поведе постапка за впаричување на должниковиот износ и намиравање на доверителите согласно Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30209)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 574/03 од 10.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, издавачка дејност, реклама и пропаганда ВЕСТ КОМПЈУТИНГ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Невена Георгиева" бр. 8, со жиро сметка број 40100-603-26383 и регистарска влошка број 1-12682-0-0-0 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30205)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 566/03 од 04.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ВИГО ПРО ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Гаврил Константиновиќ" Скопје, со жиро сметка број 40100-601-313034, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка број 1-56384-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30213)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 548/03 од 04.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги АЛГО КОМЕРЦ ДООЕЛ Александар увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-5 Скопје, со жиро сметка број 300000000945689, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02006773?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30214)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 634/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАРБИНГ Благојче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Славејко Арсов" бр. 16-а, со жиро сметка број 240-0100000053-15, при Балканска банка АД Скопје, со регистарска влошка број 02022594?-8-03-000, не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30215)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 511/03 од 29.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Кебапчилница ТП МАДЕРА Милески Никола Божидар- Скопје, со седиште на ул. "Прашка" бр. 92, со жиро сметка број 300000000877789, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02034883?-6-09-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 500/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет НБА-КОМЕРЦ Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Дон Кенеди" бр. 39-2/17, со жиро сметка број 40100-601-69185, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка број 1-9750-0-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30324)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 240/03 од 31.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над Трговец - поединец трговија на мало ФИКРЕТ ТП Башким Сеат Љези с. Слупчане - Липково, со жиро сметка број 40900-601-65828, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и регистарска влошка број 02035483?-6-01-000 и Трег. бр. 5884/2000 од 10.11.2000 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклучено стечајна постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30323)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 571/03 од 10.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, промет и услуги ГОЦЕ УЦЕ ТРАНС ДООЕЛ с. Петровец, со седиште во с. Петровец, со жиро сметка број 300000001355320 и регистарска влошка број 02042782?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30302)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 542/03 од 04.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ТЕХНО ЕКС извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Серска" бр. 4. Скопје, со жиро сметка број 40100-601-75740, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 1-10720-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30384)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 132/03 од 24.10.2003 година, над стечајниот должник Текстилна конфекција "ВЕЛЮНА" експорт-импорт "Мулти импекс" ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Горче Петров" бб, Битола, запишан во регистарската влошка бр. 0101339 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 200000033867154 при Стопанска банка АД Скопје, со дејност со шифра 18.22, производство на друга горна облека, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30366)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 184/2003 од 05.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници Рушаноски Јаја-Кенан Рушиноски т.п. с. Норово, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 01008220?-6-06-000 со решение Трег. бр. 2064/99 на Основниот суд во Битола.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (30367)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 196/2003 од 04.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги Емилија Николоска ЗОКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Тодор Панчов" бр. 20, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 010075092?-8-03-00 со решение Трег. бр. 1435/99 на Основниот суд во Битола.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (30369)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 180/2003 од 04.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало на Милевска Весна ДИПЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Стеван Базерко" бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01012860?-8-03-000 со решение Трег. бр. 428/2001 на Основниот суд во Битола.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (30371)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 98/03 од 31.10.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Продавница за трговија на мало "ДОЛНА ЧЕШИМА" ТП Фазлија Бафтијар Ајдини од с. Скудриње, општина Ростуше и истата не се спроведува поради немање на имот и се заклучува.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар на Регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (30372)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 81/03 од 31.10.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Чајчилница "ХИЛТОН" ТП Хавзији Хавзи Илми од с. Добридол, Неготино-Полошко и истата не се спроведува поради немање на имот и се заклучува.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар на Регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (30373)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 243/03 од 11.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над ТП Трговија на мало со текстил ЦАНИ Абази Садула Расим с. Слупчане Липково, со жиро сметка бр. 510-0000000450-20 при КИБ банка АД Куманово и број на регистарска влошка 02032344?-6-01-000 и Трег. бр. 4455/2000 од 06.07.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30403)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 207/03 од 11.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија МЕЛАНИ СПОРТ Милош ДООЕЛ увоз-извоз Кратово со жиро сметка бр. 510-0000100124-49 при КИБ банка АД Куманово и број на регистарска влошка 02008496?-8-01-000 и Трег. бр. 4811/98 од 15.01.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30431)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 403/02 од 29.10.2003 година, се отвора стечајна постапка на должникот АД за трговија на големо и мало со земјоделско-прехранбени производи и репроматеријали АГРОХЕМИЗАЦИЈА АД извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4 и жиро сметка бр. 40100-601-245104 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ-Скопје.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје со адреса на ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на 26.11.2003 година во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави до одделот за регистрација на овој суд заради запишување во трговскиот регистар до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (30486)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 88/03 од 17.10.2003 година отвори стечајна постапка над должникот „БИ ПРОМЕТ“ ДООЕЛ од Кичево, и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30464)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 79/02 од 06.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија „БАСНАТЕКСТ“ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на улица „Ило Костов“ бр. 37, со жиро сметка број 300040000010510 во Комерцијална банка АД Скопје-експозитура Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 15132/99 од 01.02.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Кавадарци до Апелациониот суд Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30467)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 192/2003 од 4.11.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија, превоз и услуги М.Д. увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 31, запишан во регистарска влошка 01012921?-8-03-000 со решение Трег. бр. 489/2001 на Основниот суд во Битола со основна дејност друга трговија со мешовита стока, со жиро сметка 300020000012354 во Комерцијална банка - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува и се заклучува. Од Основниот суд во Прилеп. (30468)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка над должникот „МАКЕДОНКА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА“ АД во стечај-Штип, по одржаната седница на собрание на доверители од 7.11.2003 година, го донесе следното решение:

Отворената стечајна постапка над должникот „МАКЕДОНКА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА“ АД во стечај - Штип „Брегалничка“ бб-Штип, со жиро сметка бр. 200000024918904 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала во Штип со решение на овој суд Ст. бр. 9/2000 од 08.12.2000 година, се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастар и други органи заради запишување во јавните книги.

Извод од решението да се објави на огласната табла и во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд во Штип. (30470)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 83/03 од 11.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „РЕНИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз Петров Методе ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. „Владо Арсов“ бр. 16, со жиро сметка број 200000005200938 во Стопанска банка АД Скопје-филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 1557/98 од 06.07.1998 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, се заклучува.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Кавадарци до Апелациониот суд во Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30473)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 44/03 од 06.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец за промет на мало „КОДИ-КОМЕРЦ“ Коцева Трајче Виолета ТП со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 82, Неготино, со жиро сметки број 200000028698703 во Стопанска банка АД Скопје-филијала Неготино и број 270-0000006031-30 во Извозна и кредитна банка АД Скопје – Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 6725/98 од 22.12.1998 година на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, се заклучува.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Кавадарци до Апелациониот суд во Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30474)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 26/03 од 11.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија „СПАЈДЕР“ Лазо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. „Ваташка“ бр. 7, со жиро сметка број 200000022549776 во Стопанска банка АД Скопје-филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 12479/99 од 17.04.2000 година на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, се заклучува.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Кавадарци до Апелациониот суд во Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30476)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 95/02 од 13.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Услужно трговско претпријатие „КАТЕНДА“ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 91/27, со жиро сметка 40100-601-335082 и регистарска влошка 1-50429-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30562)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст. бр. 239/03 од 14.11.2003 година е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ЧИК АД, увоз-извоз Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 30 од Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-000-0002094 при Агенција за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 0200105377-4-03-000 и Трег. бр. 2597/98 од 05.03.1999 година на Основен суд Скопје I – Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Николовски Михајло, ул. „Тоде Думба“ бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот за стечај („Сл. весник на РМ“ бр. 55/97, ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Сл. весник на РМ“ да ги пријават своите различни права:

а. на подвижни предмети и права на должникот; б. на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги; в. на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I-Скопје како и во јавни книги.

Стечајната постапка отворена на ден 14.11.2003 година на денот во кој оваа решение и огласот за отворање на стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кои се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 14.01.2004 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (30569)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 105/02 од 10.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЕКЕ-КОМЕРЦ“ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/2-8 со жиро сметка 40100-601-384663 и регистарска влошка 1-68104-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30636)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 242/03 од 29.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија, превоз и услуги ЧАКИ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр. 4, со жиро сметка бр. 510-0000003173-96 при КИБ Банка АД Куманово, жиро сметка бр. 300090000015794 при Комерцијална банка АД Скопје, жиро сметка бр. 230020000021480 при Експорт импорт Банка АД Скопје и број на регистарска влошка 020450927-8-01-000 и Трег. бр. 1137/2002 од 29.03.2002 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30567)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 180/03 од 29.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатие за производство, трговија, градежништво и услуги ФИЛКО М.ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. "Косовски бригади" бр. 6, со жиро сметка бр. 40900-601-32863 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-49637-0-0-0 и Срег. бр. 4776/94 од 21.04.1994 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30568)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 285/03 од 10.11.2003 година, над Друштвото за трговија, услуги и посредување МИС-ПАРИС Елизабета увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Климент Охридски" бр. 40, со број на регистарска влошка 01004175?-8-01-000 регистрирано во Основниот суд во Битола и жиро сметка бр. 40300-601-11604 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Битола, со дејност шифра 070114, трговија на мало со разни животни продукти.

Стечајната постапка над должникот се отвора, не се спроведува, но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарска одделени да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (30598)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 315/03 од 10.11.2003 година, над Друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги ФД - БЕЛГИУМ ТРАНС-ПОРТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Стив Наумов" бр. 74, со број на регистарска влошка 01013545?-8-03-000 регистрирано во Основниот суд во Битола и жиро сметка бр. 500-0000000409-61 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка над должникот се отвора, не се спроведува, но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарско одделени да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (30599)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и транспорт "ЈАДРАН КОМЕРЦ" експорт-импорт Ц.О. Кавадарци, со седиште на ул. "Благој Крстик" бр. 10, со жиро сметка бр. 41620-601-5855 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, со решение на овој суд Ст. бр. 94/02 од 27.10.2003 година, се заклучува.

Должникот се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во трговскиот регистар и до Одделението за премеј и кастар Кавадарци, заради запишување во јавните книги.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Кавадарци. (30601)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 104/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало "ВЕТОМ" Милка Михајло Зајакоска ТП од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 182, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30603)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 228/03 од 22.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги "ЧОКО КОНСАЛТИНГ" Виолета Србиновска и др. ЈТД увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "Борис Бастеро" бр. 22/7 Битола, запишана во регистарска влошка бр. 01012877 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000312-61 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30604)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 89/2003 од 24.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштвото за трговија, услуги и производство Елвер Сефери "ЗАЈАС ИМПЕКС" увоз-извоз ДООЕЛ од с. Зајас, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30605)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 103/2003 од 28.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ЦИМЕ" увоз-извоз Атанас Јаковлески ДООЕЛ од Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30606)

Основниот суд во Кочани, постапувајќи во стечајната постапка над „АТОМ ЕЛЕКТРОТЕРМА“ во стечај-Кочани, Ст. бр. 18/2001 година, ги известува доверителите на должникот дека на 28.11.2003 година, во 09,30 часот во просториите на Основниот суд во Кочани, ќе се одржи собрание на доверителите со следниот дневен ред: разговарање и изјавување по писмениот извештај на стечајниот управник за состојбата на стечајната маса и текот на стечајната постапка на должникот и изјаснување за натамошниот тек на постапката (продолжување или запирање на деловниот потфат - ликвидација на стечајниот должник).

Од Основниот суд во Кочани. (30703)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 36/03 од 13.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ДОО "БЕРОВЧАНКА" - Берово, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, со жиро сметка бр. 200000776962620, при Стопанска банка АД Филијала Берово, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип со решение Трег. бр. 756/02 од 15.08.2002 година и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ДОО "БЕРОВЧАНКА" - Берово, ул. "Маршал Тито" бб.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (30706)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 148/03 од 17.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и трговија МАРИТА ДООЕЛ - Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 40/16- Штип, со жиро сметка бр. 200-000003494-78, при Стопанска банка АД Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот, Трговско друштво за производство и трговија МАРИТА ДООЕЛ - Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 40/16- Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот, Трговско друштво за производство и трговија МАРИТА ДООЕЛ - Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 40/16- Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од основниот суд во Штип. (30707)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 151/03 од 17.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет КИБЕРЛИ Ко ДООЕЛ - Штип, ул. "Тошо Арсов" бр. 36- Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-29679, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот, Трговско друштво за производство и промет КИБЕРЛИ Ко ДООЕЛ - Штип, ул. "Тошо Арсов" бр. 36- Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот, Трговско друштво за производство и промет КИБЕРЛИ Ко ДООЕЛ - Штип, ул. "Тошо Арсов" бр. 36- Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30709)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 538/03 од 07.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Метат Селвер Максuti трговија на мало ХИЛ - КОМ ТП Скопје, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 10 б, со жиро сметка бр. 200000027596492 и регистарска влошка бр. 020035127-601-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30716)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 577/03 од 10.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало БОКИ ПРОМ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 6/3-9, со жиро сметка бр. 40100-601-273989 и регистарска влошка бр. 1-49353-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30743)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 861/03 од 10.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско

друштво ИНГРАД Мирјана и Панче ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Пелистерска" бр. 5/2-5, со жиро сметка бр. 300000000996517, кај Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка бр. 020237817-3-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30785)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека Друштвото за извоз-увоз и внатрешен промет ДРВО ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје ул. "11 Октомври" бр. 36, со жиро сметка бр. 300000001186637, при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци, од последната објава.

Од ликвидаторот. (29958)

Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Битола, со решение П. Трег. бр. 629/03, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз "МАГРОС-АНТЕ" и др. ДОО - Прилеп, со седиште на ул. "Трајко Николоски" бб во Прилеп, со број на жиро сметка 210 0546835301 75, отворена при Тутунска банка - филијала Прилеп, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (29967)

Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 115, запишана во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1129/02, објавува дека Друштвото за превоз и трговија ЈТД ЕСКАДА Радовиш и жиро сметка бр. 41310-601-68536 која се води во Агенцијата за блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат трет пат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29968)

Ликвидаторот Винка Ангелковиќ од Пробиштип, ул. "Јордан Стојанов" бр. 17, запишана во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 574/03, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД ЛИБИ-ТУМ Винка Ангелковиќ и др. јтд и жиро сметка бр. 41401-601-40900 отворена при ЗПП Пробиштип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (29971)

Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, адвокат, ул. "ЈНА" бр. 14, телефон 044/331-611, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1329/03 и влошка 02013152?-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАФИКА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "ЈНА" бр. 1/51, е во ликвидација.

Се повикуваат сите доверители на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 2 примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29972)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. "Стив Наумов" бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2033/2003, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛА-ХОРИЗОНТ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 200-0000362350-21 отворена при Филијала Стопанска банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (30065)

Ликвидаторот Лидија Јовановска од Нов Дојран, ул. „Маршал Тито“ бб, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2817/2003 од 29.09.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги СИМ-ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран - Стар Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр. 3/1, со жиро сметка бр. 200000036326492 што се води при Стопанска банка АД Скопје - Филијала во Гевгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со доказ, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30027)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2870/2003 од 22.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 02009499?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на субјектот на Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзеди и др. ДОО експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане.

Бришење од трговскиот регистар на: Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзеди и др. ДОО експорт-импорт с. Г. Седларци, Камењане.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2870/2003. (30093)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2766/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 020010748?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар под Трег. бр. 9791/98 Друштвото за деловни услуги и трговија на големо и мало ДИС Спиро и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Христо Смирненски“ бр. 9 а.

За ликвидатор на друштвото се запишува Јосиф Костовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2766/2003. (30094)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Л. бр. 36/03 од 21.10.2003 година, е завршена ликвидација над Производно трговско претпријатие увоз-извоз ТРИФЕ-ТРЕЈД ДОО Гостивар.

Се брише од судскиот регистар Производно трговско претпријатие увоз-извоз ТРИФЕ-ТРЕЈД ДОО Гостивар, со седиште на ул. "ЈНА" бр. 213/а и жиро сметка бр. 41510-601-42536, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, запишан во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 1-44763-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30245)

Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2862/03 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ДЕКО КОМПАНИ Дејан ДООЕЛ Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 8/2, со жиро сметка бр. 220401100102259, при Македонска банка АД Скопје и жиро сметка бр. 500-0000003659-11 отворена при Стопанска банка АД Битола, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (30335)

Ликвидаторот Драган Попоски од Скопје, ул. "Струмјани" бр. 26, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1970/03 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТЕМПОРА Весна ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 220521100063453, отворена при Македонска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (30281)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3871/03 од 12.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02011519?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ликвидатор на Друштвото за трговија на големо и мало АСТРА - КО Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Рузвелтова" бр. 3.

За ликвидатор на друштвото се запишува Симоновски Борис од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30409)

Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3871/03 од 12.11.2003 година, објавува дека Друштвото АСТРА-КО БОРИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 3 и со број на жиро-сметка 300000000175509 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 10 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 10 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30499)

Ликвидаторот Горан Стојановски од Скопје, ул. „Антон Велков 36“ бр. 14, телефон 2553-380, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 3109/03 од 28.10.03 година, објавува дека Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРАДОМОНТ-ГС ГОРАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Антон Велков 36“ бр. 14 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000309563 и депонент на Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната објава.
Од ликвидаторот. (30500)

Ликвидаторот Гушевска Мирјана од Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П.Трег. бр. 6078/2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и угостителство БИГО МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Речиште“ бр. 36, Скопје и со број на жиро сметка 20000001227837 отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (30498)

Ликвидаторот Димка Штерјова од Скопје запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П. Трег. бр. 2610/03 година, објавува дека Друштвото „ПОВАРДАРИЕ ПРОМ“ ДОО, со број на жиро-сметка 300000000086075 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од денот од последната објава.

Од ликвидаторот. (30489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1994/2003 од 07.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02045462?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. „Спортска сала“ бб.

Се запишува престанокот со работа на друштвото.

За ликвидатор се запишува Љупчо Димоски од Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1994/2003. (30545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Л. бр. 268/02 од 27.10.2003 година, е завршена ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ - ПРЕТПРИЈАТИЕ 1 ДОО увоз-извоз Скопје.

Се брише од судскиот регистар Претпријатието за трговија и услуги МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ - ПРЕТПРИЈАТИЕ 1 ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 125 и жиро сметка бр. 40100-601-386701, кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, запишан во судскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-65962-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30528)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 228/02 од 14.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ВАЦЕ“ П.О. Винаца, ул. „11 Октомври“ бр. 1, со жиро сметка бр. 40401-601-13929 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, Одделение во Кочани.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30596)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 209/01 од 07.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост, трговија на големо и мало увоз-извоз АЛИВА П.О. Пехчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30597)

Основниот Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1153/03 од 07.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02026174?-3-01-000, во трговскиот регистар го запиша запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Друштвото за трговија, услуги, реклама и пропаганда КРЕАТИВА МАРКЕТИНГ ГРУП, Петар Мартин-Лојд-Томас и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36, Скопје.

Запишување на ликвидаторот Зоран Ингилизов и престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30640)

Ликвидатор Димоски Љупчо од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 210, запишан во регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1994/2003, објавува дека Друштвото за производство, трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. „Спортска сала“ бб, со број на жиро сметка 240010000112306 отворена при Балканска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од Ликвидаторот. (30715)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива трета класа построена на К.П. број 376/3, план 3, скица 9, во К.О. Волково, на место викано „Црквиште“ со површина од 500 м², сопственост на Стојанка и Борис Поповски, според Поседовен лист број 1704 за К.О. Волково за вкупна купопродажна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (29990)

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа потврдена од нотарот Светлана Петровска Центар, Скопје, под ОДУ број 527/2003 од 03.11.2003 година, zaloжениот должник Друштвото за производство трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со седиште на ул. „Македонија“ бр. 9-11, Скопје има заложено свој недвижен имот подробно опишан во потврдената приватна исправа, во полза на zaloжениот доверител ИНВЕСТ БАНКА, А.Д. Скопје, кој залог-хипотека е регистриран во јавните книги на Основниот суд Скопје I - Скопје под Р. број 434/2002 од 05.11.2003 година. (30010)

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги АВТОМОНИТОР Јо-цо и Климе ДОО Кочани кој се наоѓа во КО Кочани: деловен простор на КП бр. 16163/1, зграда 1, приземје, стан 1, собност 1 со површина од 210 м² во м.в. "Павлина Велјанова" видно од Имотен лист 13040 КО Кочани, е заснован залог со Договор за залог (хипотека) заверен кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 198/03 од 29.10.2003 година во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување на банката во износ од 920.000,00 денари, кое произлегува од Договор за кредит бр. 2069501 од 16.10.2003 година. (30056)

Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина од 1862 м², кој имот лежи на КП 229/1, КО Сарај, м.в. "Браница Брест" сопственост на Јусуф Муртезанов од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен лист број 377 издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар-Скопје, за вкупна купопродажна цена од 335.160,00 ЕУР во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палик од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (30028)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство на мелнички производи и друго, трговија и услуги ДЕКАМЕЛ Тодор и др. ДОО Демир Капија: силос за жито со капацитет од 3000 тони, машинска кука, платформа за кipaње жито покриена со челична настрешница, приземна кукичка со командни табли сите со површина од 384,4 м² и двор со влезна излезна улица со површина од 624 м², сите изградени на катастарска парцела број 81/2 во место викано "Провалиште" во Катастарска општина Треник; и над подвижни ствари: опрема во мелница по спецификација и Записник за попис и опрема во силос по спецификација и Записник за попис, е заснован договорен залог, со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 296/03 од 04.11.2003 година и Договор за регистриран залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 295/03 од 04.11.2003 година во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 25.000.000,00 денари. (30188)

Врз основа на Договор за залог на идни подвижни предмети, со својство на извршна исправа, од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 157/03, склучен помеѓу ТД "МЛЕКАРА МИКИ" ДООЕЛ Прилеп, како заложен должник и Тутунска Банка АД Скопје како заложен доверител, засновано е заложно право од прв ред врз следните идни подвижни предмети: опрема за преработка на храна и тоа: производна линија за извршување на процесот на пастеризација на млекото, марка SVV-10, 1 парче, со капацитет на преработка од 5.000 литри на час по цена од 17.560,00 ЕУР, фазонер - полуавтоматски УФП - 1 количина 1, по цена од 13.430 ЕУР, во корист на заложниот доверител Тутунска Банка АД Скопје. (30189)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги Л-Д увоз-извоз ДОО Струмица Атанасов Кирил и др. Струмица, кој се состои од: моторно возило вид - ТОВАРНО, марка ЦИТ-

РОЕН, тип - JUMPER FG 35 2,8 TDI, број на шасија VF7233JC216029645, број на мотор - 1000003261897, година на производство - 2001, со регистарска ознака CP-100 БФ, заснован е залог со Договор за обезбедување на побарување со засновање на невладетелски залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа) од нотарот Соња Божинокчева од Струмица, под ОДУ бр. 217/03 од 10.11.2003 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 765.619,00 денари. (30190)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Тимјаник: парцела број 737/5 во место викано "Село" нива со површина од 959 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Јованов Станоја од Неготино, ул. "Партизанска" бр. 52, цена на продажба 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (30192)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Неготино-вон: една идеална третина од парцела број 1610 во место викано "Бесарица" нива со површина од 18919 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Манев Здраве од Неготино, ул. "Маркова" бр. 19, цена на продажба 57.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (30194)

Се продава 1/4 (една четвртина) идеален дел од земјоделско земјиште-нива, која лежи на КП број 1049, план 10, скица 17, во место викано "Селиште", класа 7, со површина од 627 м² од вкупна површина 2091 м², КО Осинчани, сопственост на Борис Тодоровски, со адреса на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 9/9, Скопје, од Поседовен лист бр. 1, за купопродажна цена од 62.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски-Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 2400-949; 2400-950; 2400-951. (30088)

Се продава недвижен имот: нива на КП бр. 347, дел 2, план 005, скица 036 во МВ "Лагот", катастарска класа 2 во површина од 3974 м² заведен во Имотен лист бр. 230 за КО Паликура издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Симонска Ленча, ул. "Горѓи Соколов" бр. 32 во Кавадарци, за купопродажна цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во

рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (30239)

Се продава недвижен имот: нива на парцела бр. 11, план 18 во МВ "Куртините", класа 8, во површина од 1700 м² евидентирано во Поседовен лист бр. 192 за КО Мрежичко издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Николовска Борјанка, ул. "Киро Каракулев" бр. 26 во Кавадарци, за купо-продажна цена од 6.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (30240)

Над подвижниот имот-сопственост на ДПТУ ДИПЛОМАТ-Т.Л. ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. "Благој Горев" бр. 104/6-65, Велес, со матичен број 4883080, и тоа: работна машина-ровокопач, марка JCB, тип 3CX-2, E.D.6, број на мотор AA50254525742T, број на шасија 350296, година на производство 1990 година и машина У.Л. Т-200 Турбо, е засновано заложно право од прв ред со нотарски акт - Договор за залог (со својство на извршна исправа) изготвен од нотарот Славјанка Андресова од Велес, под ОДУ број 316/03 од 10.11.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска Банка АД Скопје, со седиште на ул. "12-та Ударна бригада" бб, Скопје, со матичен број 4096240, за обезбедување на парично побарување во износ од 115.000,00 евра, запишан во Централниот регистар на РМ, под единствен деловоден идентификационен број 10620030000119. (30363)

Над подвижниот имот сопственост на заложниот должник Друштво за градежништво и трговија на големо и мало 2001-САНС РИВАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 15, и тоа: моторно возило вид товарно, марка MERCEDES, тип 1213/32, број на шасија 36704013007399, број на мотор 36791010009542, година на производство 1991 година, сила на мотор во KW (KS) 96, со рег. број BT 437 CH; и Скип КАТЕР-ПИЛАР, модел бр. 428, година на производство 1989 година, со сериски број 6TC04334, боја жолта, врати 2, седиште 1, е заснован залог од прв ред со нотарски акт - Договор за залог со својство на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 271/03 од 05.11.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска Банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000,00 ЕУР, по Договор за кредит преку кредитна линија KFW број 125/031 - Микро од 31.10.2003 година. (30364)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги РОСАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со бдс. бр. 5494168, а кој претставува: товарно моторно возило марка FIAT тип Fiorino Furgon со шасија ZFA14600008341272 и мотор 1377072 произведено 1995 година, со сила на мотор 42 квв, и работна зафатнина од 1697 см³, боја црвена 76 со рег. табличка SK 717 HB, со проценета вредност од 7.544,50 евра, заснован е залог ОДУ 364/03 од 12.11.2003 година од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство

за обезбедување на договор за краткорочен рамковен револвинг кредит бр. 01-2700 од 10.11.2003 година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштвото за производство, трговија и услуги РОСАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за износ од 1.500.000 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД банка ад Скопје. (30303)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 490/03 од 4 ноември 2003 година, склучен меѓу КО-МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК увоз-извоз Солунка и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Боца Иванова" бб, Скопје како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: магацински простор во Скопје, нас. Бутел, со површина од 1318 м², на КП број 1955/3 во КО Скопје, план 3, скица 706, на ул. "396", со површина под објект од 1318 м², со право на користење на земјиште на истата катастарска парцела со површина од 13409 м², или со вкупна површина од 14727 м² сопственост, односно со право на користење на земјиштето на заложниот должник, видно од Договор за купопродажба на градежни објекти склучен со АД Наше дете, во стечај, заведен кај заложниот должник под број 38 од 16.05.1996 година, и Поседовен лист број 17102 за КО Скопје, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје. (30349)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони) со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 503/03 од 11.11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за шпедиција, транспорт и услуги ПАЛМИРА Осама ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "3-та Ударна бригада" бб, (МЗТ-Комерц) во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 11.11.2003 година со деловоден број 101200300001440. (30352)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони) со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 504/03 од 11 ноември 2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за превоз, трговија и услуги ДЕЛФИН Горанчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бутелска" бб, во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 11.11.2003 година со деловоден број 101200300001439. (30354)

Врз основа на Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, со клаузула на извршност, составен нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 489/03 4 ноември 2003 година, склучен меѓу Друштвото за ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Контактори и релси - Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб, во Скопје како заложен доверител и Друштвото за ограничена одговорност

РАДЕ КОНЧАР - Алатница - Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб, во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистралиран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 05.11.2003 година со деловоден број 1012-0030001412. (30355)

По пат на јавно наддавање се продава следниот недвижен имот: КП 13312 зграда 1, влез 1, кат ПР, стан 1, намена на зграда 00513, во м.в. "К. Мисирков" бр. 24, собност 003 во површина од 75 м² и КП 13312 зграда 1, влез 1, кат ПО, намена на зграда 00511, во м.в. "К. Мисирков", собност 002 во површина 37 м² КО Кавадарци, кое право на сопственост е запишано во лист В од Имотен лист бр. 8941 и идеален дел 1/2 од: земјиште под зграда 1 КП 13312 зграда 1, план 014, скица 098, во м.в. "К. Мисирков" во површина од 120 м² и идеален дел од двор во површина од 58 м² на КП 13312, план 014, скица 098 во м.в. "К. Мисирков" КО Кавадарци, кое право на сопственост е запишано на Имотен лист број 2920, а за почетна цена од 18.000 ЕВРА.

Усмено наддавање ќе се одржи во просториите на нотарот Блага Иванова на ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 38 на ден 15.12.2003 година, со почеток од 8 часот.

Заинтересираните лица за купување на предметот на залогот ќе може да учествува на усменото наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно наддавање положат гаранција кај нотарот Блага Иванова во висина од 10% од определената купопродажна цена.

Предметот на продажбата се наоѓа во КО Кавадарци м.в. "К. Мисирков", Кавадарци. Лицата кои се заинтересирани за купување на недвижноста можат за поблиски информации да се обратат кај лицето Димков Блажо од Кавадарци, ул. "К. Мисирков" бр. 24, а може недвижноста да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од (10 до 14 часот), врз основа на претходна согласност на нотарот Блага Иванова.

Наддавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда.

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена - веднаш - до крајот на денот на продажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на гаранцијата. (30459)

Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. 735, план 4, скица 10, м.в. "Катранџица", култура нива, класа 4, со вкупна површина од 2952м², евидентирано во Поседовен лист број 147, за КО Ржаничино, сопственост на Кирил Терзиев, за продажна цена од 275.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. 13 Ноември, локал 21/1, бул. "Јане Сандански", Скопје. (30407)

Над подвижниот имот, сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје кој претставува: приоритетни акции 3659 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, со ИСИН 4065573ППН02 и номинална вредност од 1.000,00 МКД по акција, сопственост според сметка бр. 1002398483, видно од извод на ЦДХВ, заснован залог ОДУ бр. 369/03 од 14.11.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за краткорочен рамковен револвинг кредит бр. 01-2214 од 12.09.2003 година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштво за

производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, за износ од 12.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД банка АД Скопје. (30461)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Смилевска Драгица од Скопје, со дел на посед 1/2, заведен во Поседовен лист бр. 100 за КО Д. Лисиче и тоа: К.П. бр. 1509/2, ПЛ. 6, СК., в.м. "Керимово", култура нива, класа 3, површина од 2225 м².

Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 300 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување и лице чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (30557)

Врз основа на Договор за засновање на залог на недвижен имот, својство на извршна исправа заверена од нотарот Боровој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 1093/03 од 14.11.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за трговија, транспорт и услуги ОДЕОНИ МЕДИКАЛ ДОО экспорт-импорт Скопје, засновано е заложно право - од прв ред врз недвижен имот и тоа: деловен простор на ул. "Џон Кенеди" бр. 2, изграден на К.П. бр. 164/6, план 6, скица 497, во м.в. "ул. 399" бр. 2, КО Скопје, евидентиран во ПЛ бр. 17312 и тоа: деловен простор 3, мезанин бр. 1 со површина од 200м², стекнат врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот - деловен простор и Анекс кон истиот договор за продажба заверен кај нотарот Светлана Лазаревиќ под ОДУ бр. 287/2003 на ден 04.11.2003 година и стан на ул. "Џон Кенеди" бр. 2, изграден на КП бр. 164/6, план 4, скица 497, м.в. "ул. 399" бр. 2, КО Скопје, евидентиран во ПЛ бр. 17312 и тоа: стан во влез 1, мезанин бр. 1, со површина од 160м², стекнат врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот-стан и Анекс кон договорот за купопродажба, заверен кај нотарот Светлана Лазаревиќ под ОДУ бр. 286/03 на ден 04.11.2003 година. (30631)

Над недвижниот имот, сопственост на Трговското друштво за меѓународна шпедиција, складишта и надворешнотрговско работење, производство и промет МАКОШПЕД АД Скопје, недвижност деловна зграда во Скопје на ул. "Маршал Тито" бр. 19, зграда 1, влез 1, кат 1, деветособен со површина од 322 м², зграда 1, влез 1, кат 2, деветособен со површина од 328 м², зграда 1, влез 1, кат 3, деветособен со површина од 322 м², зграда 1, влез 1, кат 4, деветособен со површина од 318 м², зграда 1, влез 1, кат 5, деветособен со површина од 321 м², зграда 1, влез 1, кат 6, шестособен со површина од 311 м², зграда 1, влез 1, подрум помошна просторија деветособна со површина од 291 м², и зграда 1, влез 1, приземје, четворособно со површина од 308 м², сите на К.П. бр. 12033 со право на користење на градежно изградено земјиште со вкупна површина од 370 м², на К.П. бр. 12033 за КО Центар 1, според имотен лист бр. 9225, издаден од ДЗГР Катастар Скопје, заснован е залог хипотека ОДУ бр. 326/03 и Анекс на договорот за залог од 15.11.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на подкредит во износ од 1.000.000 евра врз основа на договорот за рамковен кредит бр. 09-2126 од 02.10.2003 година. (30639)

Над недвижниот имот, сопственост на Автотранспортно друштво АД ТРАНСБАЛКАН Гевгелија, со седиште на ул. "Борис Кидрич" бб, Гевгелија со БДС 4076460 и тоа: автобуска станица во Гевгелија со придружни објекти, административна зграда, механичка работилница и зграда за технички преглед со придружен објект и помошни простории, сите врз основа на Одобренија за градба, градежни дозволи и соодветни решенија внесени во ПЛ бр. 5151 и ПЛ бр. 1620 за К.О. Гевгелија, е заснован залог со Договор за залог (хипотека) од прв ред, потврден под ОДУ број 284/03 од 31.10.2003 година од нотарот Горѓи Николов, Гевгелија, во корист на zaloжнот доверител Тутунска банка АД Скопје, со БДС бр. 4664531, за обезбедување на парично побарување од 100.000, евра во денарска противвредност. (30575)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Верица Панова од Струмица, под ОДУ бр. 276/03, склучен меѓу Горгељ Љупчо од Струмица, како zaloжен доверител и ДТТУ увоз-извоз "ЈУЛИЈА -ТРЕЈТ" ДООЕЛ Струмица, како zaloжен должник, засновано е zaloжно право од прв ред, врз подвижниот имот: моторно возило, вид товарно, марка MAAN, тип T 33 19414FLLC/48, со број на шасија WMAT33ZZZYM291016, со број на мотор 3769315110B281, со рег. бр. CP - 002-БТ, вредност 100.000,00 ЕУР и приклучно возило, вид ПРИКОЛКА, марка KOEGEL, тип AN 24, со број на шасија WKOAN0024S7167020, со рег. бр. CP-555-БФ, вредност 15.000,00 ЕУР. (30607)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Верица Панова од Струмица, под ОДУ бр. 277/03, склучен меѓу Васил Цамбулев од Струмица, како zaloжен доверител и ДТТУ увоз-извоз "ЈУЛИЈА -ТРЕЈТ" ДООЕЛ Струмица, како zaloжен должник, засновано е zaloжно право од прв ред, врз подвижниот имот: моторно возило, вид товарно, марка MAN, тип 193453 FLLC, со број на шасија WMAT030017M193090, со број на мотор 2567777025B231, со рег. бр. CP-107-БИ, вредност 40.000,00 ЕУР и моторно возило, вид товарно, марка MAN, тип F2000T0319343F3348, со број на шасија WMAT031397M251130, со број на мотор 258817031B281, со рег. бр. CP-153-АГ, вредност 70.000,00 ЕУР, сопственост на zaloжниот должник ДТТУ увоз-извоз "ЈУЛИЈА-ТРЕЈД" ДООЕЛ Струмица. (30608)

Се продава земјоделско земјиште - нива, на К.П. бр. 3138/1, површина од 1952м² и нива на К.П. бр. 3181/2, површина од 1952м² и двете во м.в. "Стари Лозја", заведени во ПЛ бр. 1596, за КО Гевгелија, по цена од 120.000,00 денари, сопственост на Софија Пенкова од Скопје.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да де изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се состават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (30577)

Се продава земјоделско земјиште, КО "Марена", К.П. бр. 2127, дел 1, план 010, скица 006, м.в. "Колибите", култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 2.900м² и КО "Марена", К.П. бр. 2127, дел 2, план 010, скица 006, м.в. "Колибите", култура-камена, со вкуп-

на површина од 896м², сопственост на Нада Атанасова од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1007, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30578)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 2095/3 нива од 4 класа во површина од 750 м² на м.в. "Друни Јаз" заведена во П.Л. бр. 620 за К.О. Градец, сопственост на Синани Етем Синан од с. Градец и цела КП бр. 2096 нива од 3 класа на м.в. "Друни Јаз" по П.Л. бр. 23 за КО Градец, сопственост на Алиј Ештрефа Мухидин од с. Градец (на лице место претставуваат една целина) за купопродажна цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30579)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 152/1 нива 4 класа во површина од 2264 м² на м.в. "Сандарица" заведена во П.Л. бр. 1115 за К.О. Неготино, сопственост на Демири Фидан Муслих од с. Неготино за купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30580)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/10 идеален дел од К.П. бр. 3722/2-65-1 нива од 1 класа во површина од 1067 м² на м.в. "Карагач" по П.Л. бр. 6801 за К.О. Гостивар, сопственост на Мустафи Милаим Фета од с. Балиндол, за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30581)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 10/1-6 ливада од 3 класа во површина од 2731 м² на м.в. "Огради" заведена во П.Л. бр. 114 за К.О. Галате, сопственост на Садику Насуф Абдулфет, Садики Насуф Идрис и Садики Насуф Фаик сите од с. Врлчиште, за купопродажна цена од 650.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30582)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште на КП 1238 план 4, скица 13, в.м. "Белчејца" култура нива класа 4, со површина од 2629 м², КП 1343, план 4, скица 13, в.м. "Белчејца" култура нива класа 4, во површина од 1844 м², заведен во Поседовен лист број 348 за КО Вранче, 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште на КП 706 план 4, скица 10, в.м. "Село" култура нива класа 3, со површина од 3534 м²; КП 707 план 4, скица 10, в.м. "Село" култура нива класа 3, со површина од 102 м²; КП 708 план 4, скица 10, в.м. "Село" култура нива класа 3, со површина од 919 м², заведен во Поседовен лист 3 за КО Вранче, земјоделско земјиште на КП 664 план 5, скица 12, в.м. "Берберница" култура нива класа 4, со површина од 2154 м²; КП 685 план 5, скица 10, в.м. "Копачина" култура нива класа 5, со површина од 4665 м² и КП 705 план 5, скица 10, в.м. "Копачина" култура нива класа 4, со површина од 4372 м², заведен во Поседовен лист број 20 за КО Средорек, сопственост на Ковилоска Нова Блага од с. Вранче, Прилеп.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 70.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14. (30583)

Се продава земјоделско земјиште : КО Сирково, КП бр. 3220, план 075, скица 480, место викано "Пржол" култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3.911 м² и КО Сирково, КП бр. 3221, план 075, скица 480, викано место "Пржол", култура - шума, класа 4, со вкупна површина од 394 м², сопственост на Златко Кузманов од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 801 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30584)

Врз основа на Договор за невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, под ОДУ бр. 82/03 од 30.10.2003 година склучен помеѓу: Претпријатието за производе-

тво, промет и услуги ХРОМОС ПЕСТИЦИДИ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 5/8 како zaloжен доверител и Трговското друштво за рибарско и поделско производство ДАБЈАНИ АД увоз-извоз с. Долнени, Долнени како zaloжен должник, засновано е заложно право од прв ред врз следните подвижни предмети: комбајн марка ЗМАЈ 142 со број на шасија 1352, број на мотор 14583; комбајн марка ЗМАЈ 142 со број на шасија 2883, број на мотор 20988; трактор марка ИМТ, со број на шасија 501000384, број на мотор 403.910-000-262807; трактор Белорус МЗ, број на шасија 399865, број на мотор 186503, со вкупна вредност од 21.000,00 ЕУР. Погоре опишаните предмети се сопственост на заложниот должник Трговското друштво за рибарско и поделско производство ДАБЈАНИ АД увоз-извоз с. Долнени, Долнени. (30681)

На ден 13.10.2003 година, во постапка за реализација на заложно право по пат на непосредна спогодба, продадена е недвижност: објект-климарица (во чиј состав се котлара, цистерна за мазут, трансформаторна на К.П. бр. 2959/1, на место викано "Кумсал" во површина на објектот од 1072 м², и под двор во површина од 5297 м², во КО Ресен, со право на користење на земјиштето, сопственост на заложниот должник РЕСЕНА ДОО Ресен, согласно Поседовен лист бр. 2381 за КО Ресен и Одобрение за градба, со нотарски акт Договор за залог-хипотека од прв ред врз недвижност со својство на извршна исправа, под ОДУ бр. 191/03 од 13.10.2003 година, изготвен од нотарот Николче Павловски од Ресен, на купувачот заложниот доверител ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје, за продажна цена од 3.249.443,00 денари. (30683)

Врз основа на Договор за невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, под ОДУ бр. 89/03 од 11.11.2003 година, склучен помеѓу: Башески Милан од Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 1, како zaloжен доверител и Трговското друштво за производство, трговија и угостителство на Ристо Силјановски ПРИ ИМПЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 43, како zaloжен должник, засновано е заложно право од прв ред врз подвижен предмет возило тегнач марка МАН тип Т32 19,403 FLS 36, број на шасија WMAT32R656M248569, број на мотор D2866LF303768782023B281, година на производство 1998, сила на мотор 301, работна зафатнина 11967, форма на каросерија ТЕГНАЧ СО СЕДЛЮ, боја на каросерија сина 99 со регистарска ознака РР 298 ВЛ со вредност од 20.000,00 ЕУР, сопственост на заложниот должник Трговското друштво за производство, трговија и угостителство на Ристо Силјановски ПРИ ИМПЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 43. (30685)

Над подвижни предмети сопственост на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ДАТИ-ТРАНС Агим ДООЕЛ експорт-импорт Горно Седларце, Тетово, кој претставува: полуприколка, марка "Schwarzmueller 1735" со број на шасија 110108, со рег. бр. ТЕ-325-ВТ; влекач, марка "Dajmiller 1735" со број на шасија V VDB65512315448113, со рег. бр. ТЕ-866-ВУ, заснован е залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 396/03 на ден 12.11.2003 година, во корист на заложниот доверител ПроКредит Банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 12.000,00 ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот регистар на РМ Скопје, регионална регистрациона канцеларија во Тетово, на ден 12.11.2003 година. (30697)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог со сила на извршна исправа ОДУ 305/03 од 11.11.2003 година кај нотарот Гело Бинов од Неготино, склучен помеѓу Стопанска Банка АД Скопје како заложен доверител и Трговското друштво за производство и доработка на облека ВИМЕР Паскалина и други ДОО со седиште во с. Миравци, со БДС 4372875 како должник-заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред и од втор ред врз подвижни предмети сопственост на должникот-заложниот должник, кое заложно право е заведено под единствен идентификационен број 12120030000050 и 12120030000051 од 13.11.2003 година во Централниот регистар-регистар за подвижни предмети и права Скопје. (30698)

Над подвижен имот- машина за бекатон со 5-пет капапи за бетони и тоа: Tezgiler s/72, Tezgiler s/73, Tezgiler s/74, Tezgiler s/75, Tezgiler s/76, со сериски број РМ 502, година на производство 2000, производител Турција, истиот подетално опишан во Договор за залог на подвижни предмети со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 483/03 од 11.11.2003 година под единствен деловоден-идентификационен број 102200300000318 во Централниот заложен регистар, заснован е залог од прв приоритет во корист на заложниот доверител ПРО КРЕДИТ БАНКА АД Скопје заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 15.000 ЕУРА, спрема должникот ДИТУУ НИТИ КОМПАНИ с. Порој. (30700)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Рибарци, К.П. бр. 658, дел 1, план 004, скица 004, м.в. "Турски Рид", култура лозје, класа 2, со вкупна површина од 1.760м², КО Рибарци, К.П. бр. 870, дел 1, план 003, скица 006, м.в. "Маренски Пат", култура лозје, класа 2, со вкупна површина од 8.967м², КО Рибарци, К.П. бр. 212, дел 3, план 002, скица 003, м.в. "Друмот", нива, класа 4, со вкупна површина од 295м², КО Рибарци, К.П. бр. 213, дел 2, план 004, скица 004, м.в. "Друмот", нива, класа 4, со вкупна површина од 410м², КО Рибарци, К.П. бр. 218, дел 2, план 002, скица 003, м.в. "Друмот, нива, класа 4 со вкупна површина 2.747м² и КО Рибарци, К.П. бр. 222, план 002, скица, 003, м.в. "Друмот", нива, класа 4, со вкупна површина од 5698м², сопственост на Стојан Стојановски од Неготино, евидентирано во Имотен лист бр. 16 за КО Рибарци, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граници со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30708)

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7232, дел 1, план 014, скица 014, м.в. "Бел Камен", култура нива, класа 5, со вкупна површина од 1.457м², 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7232, дел 1, план 014, скица 014, м.в. "Бел Камен", култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 2.064м², КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 4484, план 008, скица 008, м.в. "Бунарче", култура лозје, класа 5, со вкупна површина од 2.139м², КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 4485, план 008, скица 008, м.в. "Бунарче", култура лозје, класа 5, со вкупна површина од 3.534м², КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 4488, план 008, скица 008, м.в. "Белите Камена", култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 1.509м² и КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 4490, план 015, скица 015, м.в. "Бели-

те Камена", култура нива, класа 5, со вкупна површина од 2.379м², сопственост односно сосопственост на Сашо Еленов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3210 и бр. 3787 издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граници со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30710)

Над подвижен имот сопственост на Друштво за земјоделско, сточарско и др. производство, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец: обични акции 2969 издадени од Комерцијална банка ад Скопје со ИСИН 40655730БД01 и номинална вредност од 5000 МКД по акција сопственост според сметка бр. 1000908098 видно од извод на ЦДХВ во вкупна проценета вредност од 5.500.000,00 денари и обични акции 2946 издадени од Сковин со ИСИН 42122740БД01 со номинална вредност од 10 дем по акција сопственост по сметка бр. 1000908098 видно од извод од ЦДХВ со вкупно проценета вредност од 1.000.000,00 денари/еден милион денари/заснован е залог ОДУ бр. 373/03 од 17.11.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договорот за краткорочен кредит бр. 144/03 од 14.11.2003 година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштво за земјоделско, сточарско и др. производство, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец за износ од 4.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје. (30704)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 0760529 издаден од СВР-Куманово на име Среќко Серафимовски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 118, Куманово.

Пасош бр. 1324263 издаден од СВР-Скопје на име Петровски Илија, бул. "АСНОМ" бр. 48/1/18 Скопје.

Пасош бр. 1173803/99 издаден од СВР-Скопје на име Камуран Али, ул. "158 бис" бр. 11, Скопје. (29904)

Пасош бр. 1939644/03 издаден од СВР-Скопје на име Ѓорѓиовски Љупчо, ул. "В. С. Бато" бр.11/1-5, Скопје.

Пасош бр. 1341927/99 издаден од СВР-Тетово на име Азизи Аслан, с. Церово, Тетово. (29939)

Пасош бр. 1744798/02 издаден од СВР-Скопје на име Ангеловска Павлина, с. Ржаничино, Скопје. (29944)

Пасош бр.1551193 издаден од СВР-Скопје на име Беља Љерим, ул. "Дижонска" бр.9-а, Скопје. 29981

Пасош бр.1199370 издаден од СВР-Тетово на име Менсур Бајрами, с. Шипковица, Тетово. (29992)

Пасош бр. 902966 на име Дуза Шули, Крушево.

Пасош бр. 1718871 на име Калики Венера, Струга.

Пасош бр. 1169197/99 издаден од СВР-Куманово на име Аљисан Рамадани, с. Липково, Куманово. (30006)

Пасош бр. 1202928/99 издаден од СВР-Тетово на име Иљази Хамит, с. Г. Речица, Тетово. (30008)

Пасош бр. 1034989/97 издаден од СВР-Тетово на име Мишовски Стојче, с. Беловиште, Тетово. (30009)

Пасош бр. 1227971/99 издаден од СВР-Тетово на име Абдија Резеарта, с. Селце, Тетово. (30011)

Пасош бр. 0684028 издаден од СВР-Скопје на име Богдановски Владе, ул. "Д. Груев" бр. 7/7-11, Скопје.

Пасош бр. 1853404/03 издаден од СВР-Скопје на име Димитровски Игор, ул. "Д. Чуповски" бр.74/2-1, Скопје.

Пасош бр. 1178144/99 издаден од СВР-Куманово на име Кани Шефкети, ул. "Х. Т. Карпош" бр.89, Куманово. (30017)

Пасош бр. 295961/94 на име Ѓорѓиевска Христина, ул. "Девеани" бр. 108, Битола. (30055)
 Пасош бр. 1896274 на име Герасова Гордана, с. Едрениково бр. 45, Струмица. (30066)
 Пасош бр. 1741382 издаден од СВР-Скопје на име Садик Редеп, с. Брест, Скопје. (30067)
 Пасош бр. 826401 издаден од СВР-Гостивар на име Рамадани Сибаете, с. Чеграње, Гостивар. (30069)
 Пасош бр. 1560478 издаден од СВР-Гостивар на име Рамадани Самире, с. Чеграње, Гостивар. (30070)
 Пасош бр. 1842268 издаден од СВР-Гостивар на име Рамадани Зулфикар, с. Чеграње, Гостивар. (30071)
 Пасош бр. 962807 издаден од СВР-Гостивар на име Рамадани Неим, с. Чеграње, Гостивар. (30072)
 Пасош бр. 1369452 издаден од СВР-Гостивар на име Рамадани Рушан, с. Чеграње, Гостивар. (30073)
 Пасош бр. 1142705 издаден од СВР-Скопје на име Полику Џезаир, с. Рашче, Скопје. (30075)
 Пасош бр. 1399675/00 издаден од СВР-Скопје на име Марков Никола, ул. "Ц. Кенеди" бр. 5/2-15, Скопје. (30076)
 Пасош бр. 1898849/03 издаден од СВР-Куманово на име Решат Реџеџи, ул. "Осогово" бр. 1, Куманово. (30077)
 Пасош бр. 1344013 издаден од СВР-Куманово на име Кенан Саити, с. Лопате, Куманово. (30079)
 Пасош бр. 1354079/00 издаден од СВР-Скопје на име Љута Неџмедин, ул. "К. Ататурк" бр. 8, Скопје. (30080)
 Пасош бр. 1181588/99 издаден од СВР-Тетово на име Маџоски Венко, с. Фалише, Тетово. (30212)
 Пасош бр. 1380581 издаден од СВР-Скопје на име Ангеловски Гоко, ул. "Р. Чаевец" бр. 18/2, Скопје. (30213)
 Пасош бр. 1306017 на име Ѓорѓиевски Кире, ул. "11-ти Октомври" бр. 15/6, Пробиштип. (30249)
 Пасош бр. 0099178 на име Иле Николоски, ул. "Д. Бањарот" бр. 20, Прилеп. (30251)
 Пасош бр. 530994 на име Сефер Керими, ул. "4-ти Јули" бр. 182/4-8, Кичево. (30253)
 Пасош бр. 1778124 на име Емин Камбери, с. Г. Палчишта, Тетово. (30254)
 Пасош бр. 1525409 на име Богданова Даниела, с. Стар Караорман, Штип. (30255)
 Пасош бр. 1384125/00 на име Алија Кемал, с. Озормиште, Тетово. (30256)
 Пасош бр. 1744106 на име Мухамед Реџеповски, с. Батинци, Скопје. (30257)
 Пасош бр. 1454550 издаден од СВР-Скопје на име Тасевски Владимир, ул. "Н. Тримпаре" бр. 7, Скопје. (30258)
 Пасош бр. 1457965 издаден од СВР-Скопје на име Рамиза Целадини, ул. "371" бр. 1, Скопје. (30264)
 Пасош бр. 1397402/01 издаден од СВР-Скопје на име Ристеска Анета, ул. "В. Ѓоргов" бр. 30/3, Скопје. (30265)
 Пасош бр. 1549361 издаден од СВР-Скопје на име Ерман Емини, ул. "Г. Петров" бр. 64, Скопје. (30325)
 Пасош бр. 815628 издаден од СВР-Скопје на име Сотировска Славица, ул. "Финска" бр. 212, Скопје. (30326)
 Пасош бр. 1746870 издаден од СВР-Скопје на име Мустафик Муамера, ул. "3" бр. 024, с. Батинци, Скопје. (30327)
 Пасош бр. 1707717 издаден од СВР-Скопје на име Љубијанкиќ Јасмин, ул. "Ѓорѓи Димитров" бр. 54-4/2, Скопје. (30383)
 Пасош бр. 1388068 издаден од СВР-Скопје на име Јованоски Љупчо, ул. "Пелагонија" 18, Прилеп. (30388)
 Пасош бр. 1287437 на име Ѓорѓиевски Злате, ул. "Јанко Палигора" бр. 3/37, Битола. (30389)
 Пасош бр. 1449524/00 издаден од СВР-Скопје на име Мухамед Мурати, с. Радуша, Скопје. (30392)
 Пасош бр. 1545041 на име Мифтароски Вердија, Дебар. (30396)
 Пасош бр. 1126373 на име Хранислав Трендафилоски, с. Д. Манастирец, Мак. Брод. (30397)
 Пасош бр. 1235907 на име Лиманоска Љуљзуме, Кичево. (30398)
 Пасош бр. 458928/94 издаден од СВР-Тетово на име Османи Шукран, с. Боговиње, Тетово. (30484)
 Пасош бр. 1452436 издаден од СВР-Скопје на име Стевановски Стојанче, ул. "1" бр. 32-а, с. Ново Село, Скопје. (30485)
 Пасош бр. 1446307/00 издаден од СВР-Скопје на име Бајрами Букури, ул. "Дримкол" бр. 4, Скопје. (30487)

Пасош бр. 1446306/00 издаден од СВР-Скопје на име Фљори Бајрами, ул. "Дримкол" бр. 4, Скопје. (30488)
 Пасош бр. 1349686/00 издаден од СВР-Гостивар на име Исени Муамет, ул. "М. Ч. Филипошки" бр. 42, Гостивар. (30491)
 Пасош бр. 440549 на име Биба Имени, Охрид. (30494)
 Пасош бр. 0474832/94 на име Тренеска Лена, с. Јанковец, Ресен. (30501)
 Пасош бр. 1508477 на име Исмаил Мемети, Тетово. (30502)
 Пасош бр. 978984/97 издаден од СВР-Куманово на име Шефередин Нуредини, с. Романовце, Куманово. (30503)
 Пасош бр. 1215012 на име Пајдаков Тано, ул. "26-ти Април" бр. 5, Гевгелија. (30554)
 Пасош бр. 1377728 издаден од СВР-Скопје на име Леџај Авни, ул. "Ц. Кенеди" бр. 11/2-26, Скопје. (30570)
 Пасош бр. 1025209 на име Давков Никола, ул. "В. Влаховиќ" бр. 96, Св. Николе. (30628)
 Пасош бр. 1338411 на име Шефки Рахим, с. Корошишта, Струга. (30632)
 Пасош бр. 672980/95 издаден од СВР-Тетово на име Фариз Фариз, с. Стримница, Тетово. (30633)
 Пасош бр. 1597855/01 издаден од СВР-Скопје на име Мерван Алити, ул. "Виргино" бр. 67-а, Скопје. (30634)
 Пасош бр. 317330 на име Романов Бранко, ул. "М. Тито" бр. 16, Кочани. (24519)
 Пасош бр. 584565 на име Рамадани Целадин, с. Скудриње, Гостивар. (28253)
 Пасош бр. 83768 на име Танески Антонија, Охрид. (30635)
 Пасош бр. 1223896/99 на име Чако Алаедин, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 30, Гостивар. (30671)
 Пасош бр. 1752463 на име Ристеми Ариф, н. "Над Пашино" бр. 66, Кичево. (30673)
 Пасош бр. 1859496 издаден од СВР-Скопје на име Јосифовска Тања, ул. "Алберт Швајцер" бр. 12, Скопје. (30674)
 Пасош бр. 1755004 издаден од СВР-Куманово на име Арианит Шакири, с. Опае, Куманово. (30676)
 Пасош бр. 1610033 издаден од СВР-Тетово на име Атула Абдирахим, ул. "А. Ј. Журжин" бр. 26, Тетово. (30677)
 Пасош бр. 1324271 издаден од СВР-Скопје на име Бегановиќ Нусрет, ул. "4" бр. 7, с. Љубин, Скопје. (30678)
 Пасош бр. 1114173/99 издаден од СВР-Скопје на име Стојановски Сашко, ул. "14-ти Декември" бр. 9/2-3, Скопје. (30702)
 Пасош бр. 480140/99 издаден од СВР-Скопје на име Ниметула Рамадани, с. Морани, Скопје. (30719)
 Пасош бр. 1272572/99 издаден од СВР-Скопје на име Љирим Хоџа, с. Рашче, Скопје. (30746)
 Пасош бр. 1590913 на име Куртиши Саније, с. Порој, Тетово. (30755)
 Пасош бр. 931693/96 издаден од СВР-Скопје на име Шакир Елезовски, ул. "С. Стевковска" бр. 140, Скопје. (30756)
 Пасош бр. 1582913/01 издаден од СВР-Скопје на име Рамадани Иса, ул. "Македонска косовска бригада" бр. 29/12, Скопје. (30791)
 Пасош бр. 1743661/02 издаден од СВР-Скопје на име Габријела Лазаров-Тасевска, ул. "Р. Равановски" бр. 3, Скопје. (30825)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 66/03 за пасош бр. 396729 на име Андрееска Милка, ул. "Маршал Тито" бр. 71, Струга, наместо "Андрееска Милка" треба да стои "Андреска Миланка". (27180)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 68/03 за пасош бр. 1819022 на име Роки Вариме, с. Долна Белица, Струга, наместо "Роки Вариме" треба да стои "Рочи Ватиме". (27899)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 68/03 за пасош бр. 1819021 на име Роки Џевдет, с. Долна Белица, Струга, наместо "Роки Џевдет" треба да стои "Рочи Џевдет". (27901)
 Чекови од тековна сметка бр. 4185478 со бр. 200141-5234 и од бр. 2001449624 до бр. 2001449627, од бр. 9005424848 до бр. 9005424853, од бр. 19000603272 до бр. 19000603274, од бр. 19000899961 до бр. 19000899965 издадени од Комерцијална банка на име Дамевска Тодорка, Скопје. (29959)
 Чекови од тековна сметка бр. 17047396 со бр. 60876-60, 6087887 и бр. 6087888 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Станишковски Александар, Скопје. (29965)

Чекови од тековна сметка бр. 15402-70 со бр. 272421 и бр. 272422 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Цвета Враготерова, Скопје. (30012)

Чекови од тековна сметка бр. 13484/22 со бр. 11273-60, 1127362, 1127364, 1127365, 1127366, 1127367, 1127368, 1127369 и бр. 1127370 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јажева Македонка, Скопје. (30092)

Чекови од тековна сметка бр. 14814543 од бр. 5433-897 до бр. 5433912 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Давчева Виолета, Скопје. (30095)

Чекови од тековна сметка со бр. 007005801509 и бр. 007005801510 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневска Драгица, Скопје. (30187)

Чекови од тековна сметка бр. 0101555 од бр. 457227 до бр. 457235 и бр. 457237, 457247, 457223 издадени од Тутунска банка АД Скопје на име Бандулиева Наташа, Скопје. (30211)

Чекови од тековна сметка бр. 2556727 од бр. 5397116 до бр. 5397124 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Азманова Христена, Скопје. (30266)

Чекови од тековна сметка бр. 6500967 од бр. 526236 до бр. 526246 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Меновски Добривоје, Скопје. (30526)

Чекови од тековна сметка бр. 119113/18 од бр. 149-7104 до бр. 1497112 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Катица Кичукова Голубовска, Скопје. (30527)

Чекови од тековна сметка бр. 16390057 од бр. 5433-764 до бр. 5433772 и бр. 6400138 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Давитковска Биљана, Скопје. (30537)

Чек од тековна сметка бр. 14312774 со бр. 0002001-490153 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Павловиќ Зорица, Скопје. (30553)

Чекови од тековна сметка бр. 11240845 од бр. 70058-11089 до бр. бр. 7005811092 издадени од Комерцијална банка на име Петрески Робертино, Скопје. (30572)

Чек од тековна сметка бр. 7469147 со бр. 8000813468 издаден од Комерцијална банка на име Марковски Ристо, Скопје. (30573)

Чекови од тековна сметка бр. 17004-30 од бр. 1679-191 до бр. 1679199 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Павловски Дамче, Скопје. (30635)

Чекови од тековна сметка бр. 3447222 од бр. 808050 до бр. 808056 и бр. 739587, 739588, 739589 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Глигорова Неделковска Марија, Скопје. (30672)

Чекови од тековна сметка од бр. 0001006413323 до бр. 0001006413330 и чековна картичка на име Толлов Ване, с. Ваташа, Кавадарци. (30741)

Чекови од тековна сметка бр. 501479 од бр. 1429679 до бр. 1429683 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Томислав Ризески, Прилеп. (30757)

Работна книшка на име Суад Османовиќ, Скопје.

Работна книшка на име Лидија Леовац, Скопје.

Работна книшка на име Ваити Ракип, Струга.

Работна книшка на име Усмелаки Зендели, с. Рогле, Тетово. (29979)

Работна книшка на име Вељанов Игор, Скопје.

Работна книшка на име Најдов Александар, ул. "Максим Горки" бр. 50, Велес. (29984)

Работна книшка на име Наунова Бети, Кочани.

Работна книшка на име Гафур Мемеди, Скопје.

Работна книшка на име Реџепа Кадри, Скопје.

Работна книшка на име Исмаили Изет, Скопје.

Работна книшка на име Петрушевска Татјана, Скопје.

Работна книшка на име Василевска Горјанка, ул. "К. Палигора" бр. 3-А, Битола. (30019)

Работна книшка на име Фазлиоски Мевлудин, Кичево. (30022)

Работна книшка на име Митева Зорица, ул. "9 Мај" бр. 10, Кочани. (30023)

Работна книшка на име Шукрија Калинка, Скопје.

Работна книшка на име Василева Ленче, Радовиш.

Работна книшка на име Коле Камчев, с. Воиславци, Радовиш. (30031)

Работна книшка на име Лазов Јордан, ул. "Г. Д. Вешката" бр. 4, Неготино. (30032)

Работна книшка на име Трајковска Љубица, Кратово.

Работна книшка на име Драги Стојановски, ул. "Партизанска" бр. 73, Крива Паланка. (30038)

Работна книшка на име Станчо Илиевски, ул. "Ратко Минев" бр. 66, Крива Паланка. (30039)

Работна книшка на име Даниела Китановска, Крива Паланка. (30040)

Работна книшка на име Даниела Ивановска, ул. "Осоговска", Мак. Каменица. (30042)

Работна книшка на име Тасова Анета, Кочани.

Работна книшка на име Ирена Стојкоска, Мак. Брод.

Работна книшка на име Јашари Акиф, с. Челопек, Тетово. (30047)

Работна книшка на име Латифи Церкез, с. Челопек, Тетово. (30049)

Работна книшка на име Илиев Перо, с. Куклиш бр. 172, Струмица. (30052)

Работна книшка на име Али Бекир, Скопје. (30081)

Работна книшка на име Самедин Исеиновски, с. Д. Количани, Скопје. (30084)

Работна книшка на име Рамадан Исмаиловиќ, Скопје.

Работна книшка на име Арсова Христина, Скопје.

Работна книшка на име Рамадан Анка, Скопје.

Работна книшка на име Борче Филиповски, Скопје.

Работна книшка на име Мемеди Нехат, Скопје.

Работна книшка на име Менкиноски Тони, Скопје.

Работна книшка на име Борче Спиоровски, Скопје.

Работна книшка на име Камбери Џеваире, ул. "Романија" бр. 7-А, Куманово. (30219)

Работна книшка на име Анакиева Билјана, с. Звезгор, Делчево.

Работна книшка на име Стојанова Славица, Штип.

Работна книшка на име Малинова Лазар Габриела, Штип. (30222)

Работна книшка на име Ванчо Денковски, ул. "Р. Јован" бр. 12, Штип. (30226)

Работна книшка на име Манев Данко, ул. "Октомвриска револуција" бр. 4/3-4, Куманово. (30228)

Работна книшка на име Божиновски Тони, ул. "Б. Прличков" бр. 5, Велес. (30230)

Работна книшка на име Ирфан Бајрам, Скопје. (30231)

Работна книшка на име Неделковска Трендафила, ул. "Егејска" бр. 65-А, Прилеп. (30233)

Работна книшка на име Богданоска Јулијана, ул. "М. Нестороски" бр. 35, Охрид. (30236)

Работна книшка на име Абдија Џафери, с. Меро, Тетово. (30241)

Работна книшка на име Хаким Беќири, Тетово.

Работна книшка на име Костов Зоран, Скопје. (30247)

Работна книшка на име Герасим Митев, Струмица.

Работна книшка на име Рамиз Азизи, с. Г. Количани, Скопје. (30250)

Работна книшка на име Рифат Маслар, Скопје.

Работна книшка на име Николовски Влатко, Скопје.

Работна книшка на име Мојсовска Оливера, с. Рибарци, Тетово. (30340)

Работна книшка на име Јусуфи Кадуш, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 7, Куманово. (30341)

Работна книшка на име Шабани Агрон, Струга.

Работна книшка на име Елизабета Величковиќ, ул. "Д. Туцовиќ" бр. 1/4-8К, Куманово. (30350)

Работна книшка на име Јованова Билјана, ул. "Славе Евтовски" бр. 19, Велес. (30361)

Работна книшка на име Шенол Садики, Скопје.

Работна книшка на име Неџаета Жиле, Скопје.

Работна книшка на име Стефанова Лила, ул. "Ј. Х. К. Цинот" бр. 104, Велес. (30382)

Работна книшка на име Бичковска Анета, Скопје.

Работна книшка на име Ибрахим Идриз, Скопје.

Работна книшка на име Демири Ниџар, Гостивар.

Работна книшка на име Цивкаровска Александра, с. Пашино Рувци, Прилеп. (30505)

Работна книшка на име Ангеловски Драгиша, с. Тронега, Куманово. (30506)

Работна книшка на име Слободан Стоименов, Винаца. (30507)

Работна книшка на име Васе Шаренковски, Берово.
 Работна книшка на име Карацолова Нада, Берово.
 Работна книшка на име Павлова Милка, Кочани.
 Работна книшка на име Костадинов Ванче, ул. "6-та Партиска конференција" бр. 5/6, Штип. (30514)
 Работна книшка на име Георгиев Киро, с. Градско Балдовци, Струмица. (30516)
 Работна книшка на име Сталески Миле, ул. "Борис Кидрич" бр. 2/12, Прилеп. (30518)
 Работна книшка на име Раметула Мисими, с. Боговиње, Тетово. (30523)
 Работна книшка на име Зендели Флорие, Скопје.
 Работна книшка на име Методија Дамчевски, ул. "Митре Врачаковски" бр. 37-Б, Битола. (30609)
 Работна книшка на име Трајковска Верка, ул. "К. Охридски" бр. 14, Битола. (30612)
 Работна книшка на име Наташа Стоичовска, Делчево.
 Работна книшка на име Табаковиќ Рушид, Велес.
 Работна книшка на име Анчева Снежанка, ул. "Ц. Тонев" бр. 17, Кратово. (30615)
 Работна книшка на име Сахит Шабани, с. Добри Дол, Гостивар. (30618)
 Работна книшка на име Јорданова Станка, Кочани.
 Работна книшка на име Илковски Игорче, ул. "К. Узус" бр. А/3-11, Велес. (30621)
 Работна книшка на име Спасовска Деска, Скопје.
 Работна книшка на име Петрески Благоја, ул. "Б. Вапцаров" бр. 8, Прилеп. (30624)
 Работна книшка на име Љубинка Митева, с. Борово, Крива Паланка. (30626)
 Работна книшка на име Бекировиќ Анес, Скопје. (30670)
 Работна книшка на име Мирческа Горица, Скопје.
 Работна книшка на име Милошева Сана, Скопје.
 Работна книшка на име Ајризо Али, Скопје. (30713)
 Работна книшка на име Ајдиноски Кадрија, с. Лабуништа, Струга. (30718)
 Работна книшка на име Урине Жаку, ул. "Турис-тичка" бр. 102, Охрид. (30724)
 Работна книшка на име Димова Марина, нас. "Антигона" бр. 40, Неготино. (30725)
 Работна книшка на име Здравевска Винета, ул. "Ј. Јорданов" бр. 11, Велес. (30726)
 Работна книшка на име Далипов Бастри, ул. "Ј. Тикваров" бр. 40, Велес. (30728)
 Работна книшка на име Ончевски Влатко, ул. "К. Охридски" бр. 64, Велес. (30729)
 Работна книшка на име Адријана Калаџиева, Радовиш. (30732)
 Работна книшка на име Бицова Тина, Скопје.
 Работна книшка на име Арсова Розетка, ул. "В. Влаховиќ" бб, Пробиштип. (30740)
 Работна книшка на име Ружди Јашар, Скопје.
 Работна книшка на име Ристо Тентов, Скопје.
 Работна книшка на име Бајрамоски Бежим, Струга.
 Воена книшка на име Ристевски Ивица, Скопје.
 Воена книшка на име Стојаноски Митко, с. Вашареица, Битола. (30235)
 Чековна картичка бр. 467463 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Трајче Јосифовски, Охрид. (29988)
 Чековна картичка бр. 9651894 и чековите од бр. 581-2613 до бр. 5812619 издадени од Комерцијална банка Ад Скопје на име Илоски Страшо, Скопје. (30116)
 Чековна картичка бр. 192384 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Весна Дукоска, Охрид. (30246)
 Чековна картичка бр. 139474-84 и чековите од бр. 0322000156496 до бр. 0322000156500 на име Георгиева Оливера, с. Турново, Струмица. (30360)
 Чековна картичка бр. 403821 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Угриновска Даниела, Охрид. (30731)
 Индекс бр. 43899 издаден од Економски факултет-Скопје на име Кралев Александар, Штип. (30007)
 Индекс бр. 17340 издаден од Филозовски факултет-Скопје на име Крстевски Кирил, ул. "В. Прке" бр. 30, Штип. (30080)

Индекс бр. 37311 издаден од Правен факултет на име Бошко Станковски, ул. "Т. Думба" бр. 88/04-21, Куманово. (30227)
 Индекс бр. 307/02 издаден од ЕТФ-Скопје на име Папучкоски Бојан, Скопје. (30337)
 Индекс бр. 3890 издаден од Педагошки факултет на име Ајнур Рамани, Скопје. (30381)
 Диплома на име Пецева Александра, Радовиш.
 Диплома бр. 87 издадена од Машински факултет - Скопје на име Џафери Нецадин, Скопје. (30021)
 Диплома на име Гакон Мамуту, Тетово. (30045)
 Диплома на име Србакоски Јован, с. Вевчани, Струга.
 Диплома на име Илиевска Катерина, ул. "С. Фронт" бр. 19/6, Штип. (30224)
 Диплома на име Илиевска Адријана, ул. "С. Фронт" бр. 19/6, Штип. (30225)
 Диплома издадена од ЕМУЦ-Штип на име Арсовски Благој, Злетово, Пробиштип. (30229)
 Диплома за завршен 4 степен ССС издадена од СУБОС "Елисие Поповски Марко" на име Смилевски Анчо, Скопје. (30234)
 Диплома на име Блерант Тахири, Тетово. (30237)
 Диплома од средно образование на име Агим Алиу, с. Г. Речица, Тетово. (30238)
 Диплома на име Атанас Маруановски, Тетово.
 Диплома на име Шутева Јасмина, ул. "5-та Партиска конференција" бр. 16, Штип. (30357)
 Диплома издадена од ДСУ "Ѓ. Петров"-Прилеп на име Сливоска Гордана, ул. "Д. Антулески" бр. 28, Прилеп. (30386)
 Диплома издадена од гимназијата "Орце Николов"-Скопје на име Перковски Љупчо, Скопје. (30493)
 Диплома на име Јосипа Салевиќ, ул. "Р. Чавдаров" бр. 1/10, Гевгелија. (30515)
 Диплома на име Танащев Марјан, с. Славеј, Прилеп.
 Диплома на име Каниќ Горан, Прилеп. (30525)
 Диплома на име Анастасоски Никола, Гостивар.
 Здравствена легитимација бр. 215-408735-000 на име Ивановски Стефан, Охрид. (27404)
 Здравствена легитимација на име Иванова Емилија, ул. "Славе Петков" бр. 96, Велес. (30034)
 Здравствена легитимација на име Лазаревска Јорданка, ул. "О. Шутев" бр. 28, Велес. (30035)
 Здравствена легитимација на име Трајкоски Крсте Ристо, Охрид. (30051)
 Здравствена легитимација бр. 215201-02 на име Калески Јане, Охрид. (30346)
 Здравствена легитимација на име Мирчевска Веселинка, ул. "Којник" бр. 17, Велес. (30362)
 Здравствена легитимација на име Донев Лазар, ул. "Маркова" бр. 2/1/2, Велес. (30387)
 Здравствена легитимација на име Васка Бојчева, н. "Тунел" бр. 2/3, Велес. (30517)
 Здравствена легитимација на име Ангеловска Здравковска Вера, Охрид. (30521)
 Здравствена легитимација бр. 215521345 на име Николоски Борче, ул. "М. Гилиќ" бр. 17, Охрид.
 Здравствена легитимација бр. 215-4381 на име Идризоска Урине, Охрид. (30723)
 Здравствена легитимација на име Далипов Бастри, ул. "Ј. Тикваров" бр. 40, Велес. (30727)
 АДР дозвола бр. 2518 издадена од Министерство за транспорт и врски Скопје на име Стевановски Стојанче, Скопје. (30611)
 Уверение издадено од Економски факултет-Скопје на име Валентина Блажеска, Скопје. (30401)
 Даночна картичка бр. 4030993234924 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ОРМА СКАНИ ДПП, Скопје. (29983)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ГЛОБАЛ, с. Долни Балван, Штип.
 Даночна картичка сер. бр. 0103221 издадена од Управа за јавни приходи на име Коцева Верџа, с. Муртино бр. 4, Струмица. (30054)
 Даночна картичка бр. 4030995166837 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Марбинг ДООЕЛ, Скопје. (30216)

Даночна картичка бр. 4030994344200 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име АДГ Маврово ЕЕ Хидроградба, Скопје. (30218)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ЕЛЕНА СТОД Минова Лидија, Велес. (30219)

Даночна картичка сер. бр. 69061 и дан. бр. 4027998-118875 издадена од Управа за јавни приходи на име МЕРМЕР-ГРАН-М ДООЕЛ, Струмица. (30305)

Даночна картичка сер. бр. 5027991104651 издадена од Управа за јавни приходи на име МЕРМЕР-ГРАН, Струмица. (30306)

Даночна картичка бр. 4030992138093 издадена од Управа за јавни приходи -Скопје на име Унион Гас - ИВЕЛ, Скопје. (30307)

Даночна картичка бр. 4030995356687 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Унис - Скроб Д.Д., Скопје. (30333)

Даночна картичка бр. 4020996108487 издадена од Управа за јавни приходи на име ПРОСВЕТА ЈТД ул. "Св. Климент Охридски" бр. 25-а, Охрид. (30393)

Даночна картичка бр. 5026994100863 издадена од Управа за јавни приходи на име ДРИНИ КОМЕРЦ Елмази Луан, с. Калишта, Струга. (30394)

Даночна картичка сер. бр. 40736, дан. бр. 40279951-01645 издадена од Управа за јавни приходи на име ППУТ СЛОВЕНА, Струмица. (30400)

Даночна картичка бр. 5015997102539 издадена од Управа за јавни приходи на име ТП ВИТА ПРОМ, Крива Паланка. (30496)

Даночна картичка бр. 5004970100303 издадена од Управа за јавни приходи на име Гостилница Р. Хазер, ул. "А. Демниев" бр. 49, Велес. (30504)

Даночна картичка бр. 0093184 издадена од Управа за јавни приходи на име Дона Весели, Гостивар. (11790)

Даночна картичка сер. бр. 0093457, дан. бр. 400600-0111255 издадена од Управа за јавни приходи на име Томе Шекеринов, Струмица. (30630)

Даночна картичка бр. 4030900304820 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Металик 97, Скопје. (30722)

Девизна штедна книшка бр. 2082-43-07 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Неданоска Лидија, Охрид. (28370)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност уп. бр. 5336 издадено од СО Центар-Скопје на име Азуири Фекри, Скопје. (30359)

Решение бр. 14-4941 издадено од СО -Карпош на име Рома-Исмаили Изет, Скопје. (29998)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност: уп. бр. 25-1452 издадено од Секретаријат за стопанство - Скопје на име Мејсун Бајгора, Скопје. (30629)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од ДСУ "Никола Карев" на име Атанасов Звонко, Скопје. (29963)

Свидетелства на име Атанасовски Игор, Делчево. (30004)

Свидетелство на име Матеска Христина, Тетово. (30004)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДСУ "Димитар Влахов"-Скопје на име Валентина Панова, Струмица. (30004)

Свидетелство на име Божиновски Ивица, Куманово. (30041)

Свидетелство на име Исмаилова Филиска, Велес. (30041)

Свидетелство од 7 одделение на име Станојевска Кристина, ул. "4-ти Јули" бр. 38, Куманово. (30041)

Свидетелство од 8 одделение на име Шерифи Фејзула, с. Групчин, Тетово. (30046)

Свидетелство од 8 одделение на име Вераметула Зенуни, ул. "Шарпланинска" бр. 3, Тетово. (30048)

Свидетелство на име Сулејмани Изаир, Гостивар. (30232)

Свидетелство од 8 одделение на име Велиу Мухамед, с. Алдани, Крушево. (30232)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дрита"-с. Рашче-Скопје на име Мерите Бакиу, с. Рашче, Скопје. (30342)

Свидетелство од 8 одделение на име Рашидова Шекерзада, ул. "Козјак Планина" бр. 22, Штип. (30347)

Свидетелство на име Асани Мелиате, с. Жеровјане, Тетово. (30347)

Свидетелство на име Гарип Камбери, Тетово. (30351)

Свидетелство од 8 одделение на име Николов Апо, Берово. (30351)

Свидетелство на име Марков Тошо, Кочани. (30353)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Шутева Јасмина, ул. "5-та Партиска конференција" бр. 16, Штип. (30356)

Свидетелство на име Рамадани Симеал, с. Каменјане, Тетово. (30508)

Свидетелство на име Мирвете Аџија, с. Матејче, Куманово. (30509)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Абдул Савет Мемети, с. Липково, Куманово. (30510)

Свидетелство од 8 одделение на име Аким Јашари, с. Д. Челопек, Тетово. (30522)

Свидетелство за 1 год издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Салиу Исамедин, Скопје. (30610)

Свидетелство за 2 година издадено од ЕТУЦ "Коце Металец"-Скопје на име Исамедин Салиу, Скопје. (30610)

Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Хајдар Адеми, Скопје. (30610)

Свидетелство од 8 одделение на име Ивановски Боби, с. Ранковце, Крива Паланка. (30616)

Свидетелство на име Даниела Јовановиќ, Струга. (30617)

Свидетелство на име Митков Стојан, с. Соколарци, Штип. (30620)

Свидетелство од 8 одделение на име Каришиќ Мерсим, с. Лажани, Прилеп. (30622)

Свидетелство од 1 година издадено од "О Чопела" на име Нешкоска Ирена, ул. "П. Котеска" бр. 84, Прилеп. (30627)

Свидетелство на име Фаик Шакири, с. Саракино, Тетово. (30627)

Свидетелство од 2 година издадено од ДСЕПУ "В. А. Дрен" - Скопје на име Маја Блажевска, Скопје. (30638)

Свидетелство од 8 одделение на име Петурак Цевад, с. Лажани, Прилеп. (30714)

Свидетелство од 8 одделение на име Беличанец Моника, н. "Точила" бр. К-2 В/6, Прилеп. (30717)

Свидетелство на име Автароски Сашо, Струга. (30730)

Свидетелство од 8 одделение на име Нецилоска Авуш, с. Канатларци, Прилеп. (30730)

Свидетелство од 8 одделение на име Сулејмани Насер, с. Добарце, Тетово. (30739)

Свидетелства издадени од:

ОУ "Лазо Трповски":

Аритоновски Милош, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Глигоров Кристијан Кирил, свидетелства за 7 и 8 одделение. (30739)

Весковска Нада, свидетелства 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Јан Амос Коменски":

Поп Петрова Тијана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Стефановска Ана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Ванушиќ Сандра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Наум Наумовски Борче":

Анакиева Тамара, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Вера Циривири Трена":

Василов Вангел, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Дунгевска Елена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Крстевска Јана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци":

Бухов Дамјан, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Џокиќ Искра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Христијан Тодоровски Карпош":

Групче Оља, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Трповска Андријана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

Хрстова Емилија, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. (30739)

ОУ "Гоце Делчев":

Депинова Калина, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Кајзаклиева Магдалена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Мирче Ацев":

Дечкова Јана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Лазо Ангеловски":

Цаневска Симона, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Ѓорѓија Пулевски":

Петров Игнат, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Тануровски Филип, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Владо Тасевски":

Зафировски Сергеј, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Братство"-Скопје:

Добреска Александра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Дојчиновска Ана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Ѓорче Петров":

Петкова Елена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Жилиќ Марина, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Корпиќ Ивана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Невена Ѓорѓиева Дуња":

Николовски Борислав, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Блаже Конески":

Јовановска Анита, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Димо Хаџи Димов":

Карова Ива, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Ризов Филип, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Сибиновски Александар, свидетелства за 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Аврам Писевски":

Мицевска Мирослава, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Кирил Пејчиновиќ":

Тарабунова Андриана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

Сибиновски Александар, свидетелство за 5 одделение.

ОУ "Васил Главинов":

Кристијан Кирил Глигоров, свидетелства за 5 и 6 одделение.

ОУ "Димитар Миладинов":

Зозински Гоце, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

ОУ "Крсте Мисирков":

Јовкова Јана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Друштвото за производство, трговија и услуги ФАР-МИНКООП Стојна ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 6/46, објавува оглас за намеруваното намалување на основната главнина на друштвото. Друштвото објавува дека е согласно, врз основа на барање на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција. Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот не биде поднесено побарување, се смета дека сите доверители се согласни со намеруваното намалување на основната главнина на друштвото. (30555)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ - Ф8

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик број Ф8/2003 година е Министерството за здравство, со седиште на ул. „50-та Дивизија“ бр. 6.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- Ехо апарат со детска конвексна сонда за потребите на Медицински центар - Куманово;

- Теле-фаринго-ларингоскоп (Ендовизија) со комплетни периферни додатоци за потребите на Медицински центар - Куманово;

- Сет за микроларингоскопија за потребите на Медицински центар - Куманово.

1. Набавката е делива.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерската документација како и вкупната цена со сите давачки.

3.3. Рок на испорака на опремата.

3.4. Начин на плаќање.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

4.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

4.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копие заверено кај нотар.

4.5. Доказ за техничка опременост за сервисирање на опремата.

4.6. Доказ за кадровска опременост за сервисирање на опремата.

4.7. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

4.8. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договор.

4.9. Сите документи да бидат доставени во оригинал или во копија заверени од нотар.

5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траењето на повикот.

5.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 3.000,00 денари неповратен надомест на:

- Трезорска сметка - 100000000063095, - Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119, - Приходна шифра - 723819-12, - ЕДБ - 4030990253804, - Депонент на: Народна банка на РМ.

Покрај доказот за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигнување на истата.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	30 бода,
- квалитет и подобност	20 бода,
- рок на испорака	10 бода,
- гаранција	10 бода,
- сервисирање на опрема за време на гарантен рок и после гарантен рок	20 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Целокупната документација се доставува на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

7.2. Повикот трае заклучно со ден 05.12.2003 година, кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се одржи на ден 09.12.2003 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за здравство во присуство на понудувачите.

7.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство ул. „50-та Дивизија“ бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-3227-194 и +389-02-3227-201.

7.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за економија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека се повторува постапката за распределба на нераспределен дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на државите Србија и Црна Гора и тоа за:

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување, тарифна ознака 0401, во количина од 500 тони;
- Сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина од 125 тони;
- Брашно од пченица или наполица, тарифна ознака 1101 00, во количина од 2.500 тони;
- Цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 20, во количина од 62.500.000 парчиња.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши во еден дел со рок на увоз до 31.12.2003 година.

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизацијата за учество во надавањето во износ од 3000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Рокот за извршување на увозот е даден во точка II. од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворените писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, заклучно со 28.11.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат, поодделно за секој поединечен дел од царинска квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003 и 59/2003).

Бонитетот треба да биде издаден од Централниот регистар на Република Македонија.

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на ден 05.12.2003 година, во 10 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци на I кат.

Министерство за економија

Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа-општина Делчево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003

1. Набавувач: општина Делчево-локална самоуправа.
2. Предмет на набавката:
 - Изградба на ул. „Паланечка“ во должина од 250м во Делчево;
 - Изградба на делница од локален патен правец с. Стамер - с. Град во должина од 500м;
 - Крпење на ударни дупки, низ населбите во градот Делчево со површина од 600м²;
 - Чистење на пропусти на локални патишта со изнесување на материјалот до 100м и одржување на земјени локални патишта во должина од 85км со изнесување на материјалот до 100м.
 - Зимско одржување на улици во градот и локални патишта во должина од 40 км.
3. Тендерска документација
 - Тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во општина Делчево.
 - Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 1.500,00 денари на жиро сметка 240160000057639 и ЕДБ 60090330000005. Депонент: Балканска банка АД Скопје, Филијала Делчево.
4. Содржина на понудата
 - Назив, адреса и седиште на понудувачот;
 - Предмет на набавка;
 - Набавката може да се подели на делови;
 - Рок на завршување на работите;
 - Начин на плаќање;
 - Гаранција за квалитетот на материјалите;
 - Рок и важност на понудата.
5. Придружна документација
 - Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни набавки.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач
 - Цена 50 бода;
 - Квалитет 20 бода;
 - Рок на извршување на работите 20 бода;
 - Начин на плаќање 10 бода.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен

- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки на адреса: општина Делчево, ул. „М. М. Брицо“ бр. 40.

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од пет дена по завршувањето на отворениот повик во 11,00 часот во соба бр. 22, зграда на општина Делчево.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 033/411-550 и 033/410-916.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за хидрометеоролошки работи повторно, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 година е Управата за хидрометеоролошки работи, ул. "Скупи" ББ, Скопје.

2. Предмет на набавката се следните делови за радарски систем WSR-74 S/X:

- Magnetron VMS 1197 A (10sm);
- Tiratron CV 6022/8503;
- Magnetron VMS 1052 (3cm);
- Катодна цевка CRT 12 ABP 7A;
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A;
- Извор за напојување DC-DC конвертор MG 12;
- DC-DC конвертор 9589-115;
- DC-DC конвертор 9589-108;
- Делител на напон.

Предметот на набавката е делив.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на единица производ со сите даноци и давачки, изразена во денари;
- начин на плаќање;
- рок на испорака;
- гарантен рок;
- постпродажен сервис и техничка помош.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.
6. Сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.
7. Каталогиза за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема.
8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел.
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се постапи од 6 месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена - 15 бода;
- квалитет - 10 бода;
- рок на испорака - 15 бода;
- начин на плаќање - 10 бода;
- гарантен рок - 40; и
- сервисирање на сметка на понудувачот - 10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата да се достави согласно со одредбите на Законот за јавни набавки и истата да се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, согласно член 20 од Законот за јавни набавки.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.12.2003 година во 10:00 часот во просториите на Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. "Скупи" ББ, Скопје, во присуство на овластени претставници од понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при општина Липково на ден 10.11.2003 година, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-145/1-2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Општина Липково - 1307 Липково.

1.2. Предмет на набавка:

1. Набавка на 100 контејнери за собирање на смет од јавните објекти и површини со големина од 1.1. м;

2. Набавка на пластични канти (садови) за собирање на домашен смет со големина од 120 литри (да се даде поединечна цена-во зависност од поединечната цена се одредува бројот на пластичните канти кој што можеме да ги купуваме во зависност од висината на средствата со кои располагаме).

2. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Јавната набавка се спроведува со барање за прибирање на понуди, согласно член 45 од Законот за јавни набавки со јавно отворање.

2.1. Понудувачи:

Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно и странско, правно и физичко лице, кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- поединечна цена на чинење на работите искажана во денари;
- рок на испорака,
- квалитет,
- начин и услови на плаќање,
- рок на важност на понудата.

3.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс),
- извод од судска регистрација за вршење на дејност,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар на Република Македонија,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност и

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат оригинални или копија заверена на нотар и не смеат да бидат постари од 6 месеци.

3.3. Странско правно лице или физичко лице кое се јавува како понудувач, доставува ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните 3 години согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Понудувачот треба да достави рекламен просpekt и друг вид на презентационски материјал, доколку располага со него.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена 50 бода,
- рок на испорака 5 бода,
- начин и услови на плаќање 5 бода,
- квалитет 40 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО- НУДАТА

5.1. Понудите се доставуваат согласно со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице.

5.2. Понудата и другата потребна документација се доставуваат во затворен коверт. На другата страна на ковертот, во горниот лев агол, треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на барањето за прибирање и понуди. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која може да се идентификува понудувачот. Во ковертот треба да има уште две затворени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата за финансиската документација и носи ознака „понуда“ а другиот ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рокот на доставување на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето.

5.4. Понудите јавно ќе се отвораат на 09.12.2003 година во 11 часот во просториите на општина Липково.

5.5. Понудите може да се достават и преку пошта или директно во архивата на општина Липково.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени во одредениот рок, како и понудите кои не се изработени според основите во ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кој ја немаат целосната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

6.1. Дополнителни информации може да се добијат на телефон 070/211-779.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 пречистен текст), Народна банка на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/11-2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕХ- РАНБЕНИ АРТИКЛИ ВО БИФЕТО НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2004 ГОДИНА

1. Предмет на јавното барање е прибирање понуди за набавка на прехранбени артикли за бифето на Народна банка на Република Македонија:

- I. Леб и бели пецива.
- II. Сувомеснати производи.
- III. Конзервирани производи.
- IV. Свежи производи.
- V. Млечни производи.
- VI. Сокови и разни напитоци пластична амбалажа.
- VII. Кафе и топли напитоци.
- VIII. Кондиторски производи.
- IX. Зарзават, зеленчук и овошје.
- X. Шекер и зачини.

Барањето е деливо по точки (од I до X).

Понудувачите може да дадат свои понуди за една или повеќе точки од предметот на набавка, но мора да ги имаат понудено сите потточки од точката наведени во тендерската спецификација.

Понудите кои нема да ги исполнат овие услови нема да бидат земени во предвид при разгледување и оценување.

Тендерската спецификација може да се подигне во Народна банка на Република Македонија петти кат соба бр. 1, тел. 3108-264.

Набавката ќе се врши sukcesивно во текот на 2004 година.

2. Во понудата да бидат дадени:

- цена со сите даноци и давачки изразена во бруто износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други издатоци и трошоци,
- цената да биде фиксна и непроменлива се до конечното исполнување на договорот и изразена во денари,
- опис на квалитетот што се нуди,
- рок на испорака.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет на производот 500 бода,
- висина на цената 400 бода,
- рок на испорака 100 бода.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- а. Извод од регистрација на дејности;
- б. Документ за бонитет - позитивен;
- в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- г. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;
- д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат постари од шест месеци.

Документите треба да бидат оригинални или заверени кај нотар.

5. Рок и начин на доставување на документацијата

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 10.12.2003 година до 10.00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија.

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, „Комплекс банки“ бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10.00 часот на 10.12.2003 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 10.12.2003 година во 10.00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, „Комплекс банки“ бб - Скопје (VIII кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на отворениот повик.

Понудувачот може да поднесе само една понуда со една варијанта.

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Повикот може да се види на www.nbrm.gov.mk.

Дополнителни информации на тел. +02 3108-285.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-205/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФУНКЦИЈАТА НА ХРОНОЛОШКА РЕГИСТРАЦИЈА НА НАСТАНИ ВО ТС СКОПЈЕ 4- 400/110 kV**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-205/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка, проектирање, инсталирање и пуштање во работа на Систем за реализација на функцијата на хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-400/110 kV.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик-Јавно отворање согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна понуда.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Системот за реализација на функцијата на хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-400/110 kV треба да се испорача во склад со функционалната спецификација, која е составен дел на тендерската документација.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, кат 1, соба 107, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 1500,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447884, АД ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-205/2003. Контакт телефон: за технички прашања 02/3238241 или 3149052.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на Системот и името на евентуалниот кооперант за изведба на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД или ЕУР со посебно искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3.7. Понудата мора да го содржи рокот на испорака, со пуштање во работа (не подолг од три месеци).

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна листа како и референтна листа за понудениот систем-најмалку 3 референци во последните 3 години за инсталирани системи во објекти кои се слични по тип и големина.

Понудите со помал број на референци ќе бидат елиминирани и нема да бидат предмет на натамошна евалуација.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- Цена45 поени;
- Квалитет.....20 поени;
- Рок на реализација.....15 поени;
- Референтна листа.....15 поени;
- Начин на плаќање.....5 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.12.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се избројани според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-221/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА:
ГПС ОПРЕМА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-221/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

ГПС опрема за потребите на АД „ЕСМ“.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во целокупен обем на тендерот.

1.6. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД „ЕСМ“, единствен даночен број 4030989128346, депонент банка – Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-221/2003. Контакт телефон: 02 149-126.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на предметната опрема.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32 од 10.07.98).

Странските понудувачи, треба да достават ревизорски извештај од ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот;

- Понудувачот треба да достави референтна листа своја или на производителот за испораки на ваков вид опрема.

- Понудувачот треба да приложи изјава со која потврдува дека е во можност да одржува ваков вид на опрема.

- Понудувачот треба да приложи изјава со која се обврзува да изврши обука на лица на набавувачот кои ќе ракуваат со оваа опрема.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	20 поени;
5.2. Квалитет	40 поени;
5.3. Обука и постпродажни услуги (сервисирање, прилагодување и др)	10 поени;
5.4. Начин на плаќање	10 поени;
5.5. Рок на испорака	10 поени;
5.6. Гаранција	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.12.2003 година во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), Комисија за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-224/2003 ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА СТОЛБНИ ТРАФОСТАНИЦИ 10/0,4 kV И 20/0,4 kV

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на барањето е АД „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на сите Подружници кои се составен дел на АД „Електростопанство на Македонија“.

1.2. Предмет на набавката се: Столбни трафостаници 10/0,4 kV и 20/0,4 kV според спецификација.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 3149-178.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД „ЕСМ“ – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9 (стара зграда), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да доста-

ват уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Барање бр. 01-224/2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи:

- Производител;

- Единечна цена по позиција без ДДВ на паритет ДДП Подружници кои се составен дел на А.Д. „Електростопанство на Македонија“ изразена во евра. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање – само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско право или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за испораки од ваков тип.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Понудувачот треба да достави атести од производителот и сертификат за квалитет.

4.7. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- цена на чинење 80 бодови;
- квалитет 10 бодови;
- начин на плаќање 5 бодови;
- рок на испорака 5 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки), ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.12.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-231/2003 ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-231/2003 е А.Д. „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за вршење на економско-финансиска ревизија на годишната пресметка за годината завршена на 31 декември 2003 година.

Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни следните задачи:

1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (IAS) и стандардите за ревизија, за годината што завршува на 31.12.2003 година.

1.2.2. Оценка на употребените сметководствени принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно се употребуваат.

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиските резултати на А.Д. „ЕСМ“ според Македонската законска регулатива и Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски информации и евентуална потреба од нивно подобрување.

Врз основа на извршената работа, ревизорите треба да ги направат следните извештаи:

1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи подготвени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на А.Д. „ЕСМ“ што произлегуваат од договорите за кредит со IBRD и EBRD.

1.2.7. Консолидиран извештај на ревизијата за А.Д. „ЕСМ“ и неколидираните друштва со ограничена одговорност:

1. „МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола;
2. „КРУШИНО 96“ ДООЕЛ Кичево;
3. „ПОПОВА ШАПКА“ ДООЕЛ Тетово;
4. „ФОД“ ДООЕЛ Суводол Битола;
5. „ФОРТ“ ДООЕЛ Осломеј Кичево;
6. „СЕПАРАЦИЈА“ ДООЕЛ Осломеј Кичево.

1.2.8. Извештај до раководството на ЕСМ во кој ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недостатоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата и препораки за нивно отстранување.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна цена на услугата (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на услугата.

2.5. Понудата треба да содржи работен план со рок на извршување на услугата.

2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да приложи работен план за почеток на работата и завршувањето на економско финансиската ревизија. Нацрт извештајот на ревизијата треба да биде доставен до „ЕСМ“ не подоцна од 30.04.2004 година.

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на договорот за економско-финансиската ревизија.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврзе дека ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, вештина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги применува постапките на ревизијата предвидени со Меѓународните стандарди на ревизијата. Клучните членови на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство во областа на сметководството и ревизијата, а тимот треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми во Македонија.

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кратки биографски податоци за квалификациите и стручното искуство на клучните членови на ревизорскиот тим.

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на извршени услуги од ваков вид во земјата и странство во последните 3 години со датуми и корисници, доколку нема вршено ревизорски услуги во странство понудата нема да се разгледува.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	40 поени,
- квалитет	40 поени,
- начин на плаќање	20 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.12.2003 година во 13 часот, во просториите на А.Д. „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 2/02), Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје, објавува

БАРАЊЕ БР. 10-01/200 ЗА ОТВОРЕН ПОВИК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје со седиште на Аеродром „Скопје“ - Петровец.

2. Предмет на повикот е: Доставување на понуди за времетраење од деловната година за:

- осигурување од дејност за штети причинети на трети лица на аеродромите во Скопје и Охрид.

Осигурувањето треба да се изврши согласно со Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја на територијата на Република Македонија и со меѓународни прописи кои се прифатени во Република Македонија.

Видот и количината што е предмет на осигурување наведени под точка 1 е утврден со посебен прилог од точка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат да го подигнат на денот на објавувањето на огласот, во ЈПАУ „Македонија“ - Аеродром „Скопје“ - Петровец.

Предметот на набавката е неделив.

Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на повикот.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Назив на понудувачот.

Вкупен износ на премија.

Рок на плаќање на премија.

Рок на исплата на оштетено побарување.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата да се достави во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

Понудата да се достави по пошта или со непосредно предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ „Македонија“.

Понудата да се достави во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде означено „не отворај“ и бројот на повикот во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на ЈПАУ „Македонија“.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и носи ознака „документација“ и тој треба да ги содржи следните документи:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка за забрана на вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и придонеси и други јавни давачки,
- дозвола за основање и работа на друштвото за осигурување според член 13 од Законот за осигурување,
- вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понууда“,
- јавното отворање на понудите ќе се изврши во 11,00 часот на ден 05.12.2003 година (петок), во просториите на дирекцијата на ЈПАУ „Македонија“ со седиште на Аеродром „Скопје“ - Петровец, во присуство на овластени претставници и понудувачите.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- вкупен износ на премија 70 поени,
- рок и начин на плаќање на премијата 20 поени,
- рок на исплата на оштетено побарување 10 поени.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Медицински центар “Борис Канчески” Гостивар, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈЗО Медицински центар “Борис Канчески” Гостивар, ул. “Мајор Чеде Филипоски” бр. 29, Гостивар.

1.2. Предмет на набавката: набавка и монтажа на топловоден котел за парно греење, брениери во котлара определени со спецификација на набавувачот.

Спецификацијата може да се подигне од архивата на ЈЗО Медицински центар Гостивар, секој работен ден 07-15 часот додека трае отворениот јавен повик.

1.3. Право на учество имаат сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Назив на понудувачот со регистрација на дејноста;
- 2.2. Референтна листа на изведени работи,
- 2.3. Поединечна цена и вкупна цена на предвидените работи искажана во денари со сите давачки и со пропишан данок изразен поделно;
- 2.4. Рок за завршување на работите;
- 2.5. Начин и рок на плаќање;
- 2.6. Гаранција на квалитетот и стандард на вградените материјали;
- 2.7. Податоци за постгарантен период.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Извод од регистрација на дејноста;
 - 3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар;
 - 3.3. Доказ дека према понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
 - 3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност;
 - 3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
- Документите од точка 3 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 не смеат да бидат постари од 6 месеци.
- Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена.....60 поени;
- Начин на плаќање.....20 поени;
- Рок на изведба.....10 поени;
- Гаранција.....10 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите 15 дена од денот на објавувањето на овој отворен јавен повик.

Отворањето на понудите ќе се врши на ден 08.12.2003 година со почеток во 12.00 часот со присуство на понудувачите како и овластен претставник од Фондот за здравствено осигурување на РМ Скопје.

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорното лице.

Секој субјект може да учествува само со една понуда.

5.3. Понудите се доставуваат во затворен коверт со назнака “не отворај” бројот на отворениот јавен повик, точната адреса на набавувачот, без никакви знаци од понудувачот.

Понудите кои не се изготвени според овој повик како и оние кои ќе бидат доставени после рокот од 15 дена од денот на објавувањето нема да се разгледуваат.

Овластените претставници на понудувачот кои ќе учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување за нивното присуство.

Понудите да се доставуваат до архивата на ЈЗО Медицински центар “Борис Канчески” Гостивар, ул. “Мајор Чеде Филипоски” бр. 29, Гостивар.

Дополнителни информации на телефон 042 212-800 локал 159 и 146.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН Коста, Зоран и Андреја ДОО, застапник на TVORNICA DUHANA ROVINJ, одржа седница на 01.11.2003 година и ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОТИМАНОТ НА TVORNICA DUHANA ROVINJ ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

YORK	35,00 денари,
YORK LIGHTS	35,00 денари.

Член 2

Малопродажната цена за пакување од 25 цигари се утврдува како следи:
YORK BIG PACK 25 35,00 денари.

Член 3

Цената е со вкalkулиран ДДВ и почнува да важи од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Управител,
Коста Јанковски, с.р.

И С П Р А В К А

Во Одлуката на "Фарел Хабанос" за утврдување на малопродажната цена на пури, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 72/2003 на стр. 60, текстот во вториот ред треба да гласи: "Оваа одлука ќе се применува од 30.10.2003 година".

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 19.12.2003 година (петок).

АКЦИИ

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Агрохемизација	Скопје	664.680	191.249	28,77%	37.405	1,02	Трговија на големо со хемиски производи
2	Жито Вардар	Велес	3.734.326	434.035	11,62%	8.489	10,23	Производство на мелнички производи
3	Земјоделски комбинат Кичево	Кичево	388.582	51.998	13,38%	1.017	10,23	Производство на овошје, јаткасти растенија и растенија за подготвување пијалаци и зачини
4	Бетон	Струмица	776.397	108.138	13,93%	423	51,13	Подигање згради (високоградба) и изградба на објекти на нискоградба
5	Фустеларко Борец	Битола	4.152.809	830.161	19,99%	16.236	10,23	Производство на амбалажа од хартија и картон
6	Пелагонија	Виница	352.837	16.261	4,61%	813	2,00	Високоградба
7	Кораб	Дебар	22.950	8.517	37,11%	167	5,10	Подигање згради (високоградба)

УДЕЛИ

Р. Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Ветеринарна станица Превент	Гостивар	20.349	1.090	5,36%	218	Ветеринарна активност
2	Кланекс	Прилеп	443.324	34.647	7,82%	6.929	Колење и извоз на добиток
3	Младост	Демир Хисар	191.223	29.879	15,63%	2.988	Ресторани со послужување

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 26.12.2003 (петок).

Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во октомври 2003 година во однос на септември 2003 година е -0.009.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.011.

3. Коефициентот на пораст на цените на производители на индустриски производи во октомври 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува -0.019.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на октомври 2003 година во однос на просекот на животните трошоци за 2002 година во Република Македонија е 0.010.

Директор,
м-р **Дончо Герасимовски**, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1581. Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	1
1582. Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија.....	1
1583. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија.....	1
1584. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	1
1585. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	1
1586. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2
1587. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2
1588. Одлука за распишување оглас за именување пет заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за одделни подрачја.....	2
1589. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	2
1590. Решение за разрешување и именување член на Одборот за акредитација на високото образование.....	3
1591. Решение за именување претседател и членови на Советот за развој и финансирање на високото образование.....	3
1592. Решение за определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонска литература-Скопје.....	3
1593. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца детска градинка "Гоце Делчев" - Пробиштип.....	3
1594. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Пробиштип.....	3

1595. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе" - Кавадарци.....	4
1596. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Иван Мазов Климе" - Кавадарци.....	4
1597. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Димитрија и Константин Миладиновци"-Струга.....	4
1598. Решение за именување вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Димитрија и Константин Миладиновци"-Струга.....	4
1599. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Центарот за култура "Трајко Прокопиев" - Куманово.....	4
1600. Решение за именување вршител на должноста директор на Центарот за култура "Трајко Прокопиев" - Куманово.....	4
1601. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Тетово.....	4
1602. Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" - Тетово.....	5
1603. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Иљо Антески-Смок" - Тетово.....	5
1604. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Иљо Антески-Смок" - Тетово.....	5
1605. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "АСНОМ" - Гостивар.....	5
1606. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "АСНОМ" - Гостивар.....	5
1607. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Бели Мугри" - Кочани.....	5
1608. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Бели Мугри" - Кочани.....	5
1609. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово.....	6
1610. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на Македонија - Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје.....	6
1611. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид.....	6
1612. Упатство за начинот и постапката за закуп на стаж.....	6
1613. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	7
1614. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7
1615. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7
1616. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7
1617. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	8
1618. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 42/2003 година од 5 ноември 2003 година.....	8
Спогодби	9
35. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за угостителство и туризам на Република Македонија.....	9
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец октомври 2003 година.....	48

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

